

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Број 6

Јули

2014 година



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Илинден

Арх.бр.08-1974/20
од 03.07.2014 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за превземање на основачките права и обврски над постојните основни училишта на подрачјето на општина Илинден

Се објавува Одлуката за превземање на основачките права и обврски над постојните основни училишта на подрачјето на општина Илинден, бр.07-1891/3 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/1
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), а во врска со Одлуката за пренесување на основачките права и обврски над постојните основни училишта, на општините и на општините во Градот Скопје и пренесување на правото на сопственост на објекти бр.19-2326/1 од 22.06.2005 година донесена од Владата на Република Македонија (Сл.весник на Р.М. бр.51/05), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за превземање на основачките права и обврски над постојните основни училишта на подрачјето на општина Илинден

Член 1

Со оваа Одлука Општина Илинден ги презема основачките права и обврски над постојните основни училишта кои се наоѓаат на подрачјето на општина Илинден и тоа:

- Основно училиште „Гоце Делчев“ н.Илинден,
- Основно училиште „Ристо Крле“ с.Кадино и
- Основно училиште „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци.

Член 2

Правото на сопственост на објектите на основните училишта од член 1 на оваа Одлука се пренесува на општина Илинден.

Член 3

Оваа Одлука претставува правен основ за запишување на правото на сопственост на општина Илинден на објектите на основните училишта во јавните книги за запишување на правата на недвижностите.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден..

**Арх. бр.07-1891/3
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина Илинден

Се објавува Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина Илинден, бр.07-1891/4 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/2
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 12 од Законот за комунални дејности (Службен весник на РМ бр.95/12) Советот на општина Илинден на седницата одржана на 30.06.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето
на Општина Илинден

Основни одредби

Член 1

Со оваа Одлука се уредуваат односите и начинот на вршење на комуналните дејности меѓу давателите и корисниците на услугите на подрачјето на општина Илинден и мерките за нејзино спроведување.

Член 2

Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се подразбира поблиско уредување на односите и начинот на вршење на комунални дејности меѓу давателите на услугите и корисниците на услугите во следните комунални дејности:

1. Изградба на водоснабдителен систем, обработка и снабдување со вода за пиење под што се подразбира зафаќање, обработка и снабдување со вода за пиење преку водоснабдителен систем до главниот водомер на корисникот на услугата;
2. Изградба на канализационен систем, одведување и пречистување на отпадни води под што се подразбира прифаќање на отпадни води од стамбените, деловните, производните, административните и други објекти, агломератот од приклучокот на дворната мрежа преку канализационен системи, пречистување во пречистителни станици и испуштање на отпадни води во реципиент,
3. одведување и испуштање на атмосферски води, одржување на отворени одводни канали, под што се подразбира зафаќање и одведување на атмосферски води од урбани површини, одведување со каналскиот систем и испуштање во реципиент;
4. Јавен општински превоз, под што се подразбира превоз на патници во патниот сообраќај на подрачјето на општината
5. одржување, реконструкција и заштита на локални патишта, улици и други инфраструктурни објекти;
6. Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен отпад, под што се подразбира собирање, селектирање, транспортирање и депонирање на уредени депонии;
7. Одржување на јавна чистота, под што се подразбира чистење (миење и метење) на јавни површини, јавни и отворени простори на јавни објекти и чистење на снег во зимски услови;
8. Одржување, чистење и користење на паркови, зоолошки градини, зеленило, парк шуми и рекреативни површини под што се подразбира изградба, одржување и користење на зелени површини, садење на ниска и висока вегетација, косење на трева, како и сечење на дрва и гранки;
9. Одржување на сообраќајна сигнализација на улици и општински патишта, под што се подразбира нејзно редовно и инвестиционо одржување;
10. Поставување и одржување на јавно осветлување под што се подразбира изградба и одржување на јавно осветлување;
11. Одржување на гробишта и давање на погребални услуги под што се подразбира определување, изградба и одржување на гробиштата, гробните места,

гробниците, придружните објекти и инфраструктура во гробиштата и давање погребални услуги, како што се преземање, чување, опремување и превоз на умерените до местото за погреб и погреб;

12. Отворени и затворени пазари на големо и мало, под што се подразбира изградба, одржување на објектите и просторот на истите;

13. Отстранување и чување на хаварисани возила, уловување на животни скитници, украсување на населени места, одржување на јавни санитарни јазли, изградба и одржување на септички јами, чување на животни и домашни миленици во населени места;

14. Изградба и користење на јавен простор за паркирање и на објектите кои се наоѓаат на тој простор;

15. Изградба, одржување и чистење на речни корита во урбанизираните простори

Член 3

Јавни површини во смисла на оваа одлука се:

- јавни сообраќајни површини (улицы, коловози, тротоари, пешачки и велосипедски патеки, јавни паркиралишта, плоштади, шеталишта, надвозници, подвозници, скалила што поврзуваат јавни сообраќајни површини, мостови, таксистојалишта, стојалишта на јавниот превоз и слични површини);

- јавни зелени површини (паркови, парк - шуми, дрвореди, живи огради, тревници, цветници, детски игралишта, зелени површини покрај улиците, покрај станбените објекти и покрај јавните објекти, спортско рекреативните и водни површини и други слични површини)

- отворени одводни канали, шанци и ендеци

Одредбите на оваа Одлука се однесуваат и на други површини определени со оваа одлука.

Член 4

Комуналните дејности од член 2 на оваа Одлука можат да ги вршат јавните претпријатија основани од општина Илинден, како и други домашни и странски физички и правни лица овластени од општината согласно Законот (во понатамошниот текст: даватели на услуги). Давателите на услуги се должни да обезбедат трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, како и одржување на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална состојба. Корисници на услугите во смисла на оваа Одлука се сите домашни и странски физички и правни лица кои ги користат услугите, објектите, опремата и површините во сферата на комуналните дејности на подрачјето на општина Илинден.

Корисниците на услугите се должни да се придржуваат на одредбите од оваа Одлука заради непречено и функционално вршење на овие дејности кои се од јавен интерес.

Изградба на водоснабдителен систем, обработка и снабдување со вода за пиење

Член 5

Под поимот снабдување со вода за пиење се подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на услугата.

Вода за пиење е:

- секоја вода, во својата првобитна состојба или по третман, наменета за консумирање од страна на човекот, готвење, подготовка на храна или за други домашни намени, без оглед на тоа од каде потекнува и дали се снабдува од водоводната мрежа или од цистерни;

Водоснабдителен систем е збир на хидротехнички објекти за снабдување со вода за пиење и тоа: водозафат (место каде давателот на услугата зафаќа површинска или подземна вода), резервоар, објект за обработка на вода, пумпна и хлоринаторска станица, главен довод, магистрален вод, улична водоводна мрежа и водоводен приклучок заедно со придружните објекти и опремата за довод на вода од водозафатот до приклучокот на главниот водомер на корисникот на услугата.

Водоводна мрежа на корисникот на услугата е од главниот водомер со водомерната шахта и целокупната водоводна мрежа на корисникот на услугата.

Водоводен приклучок е водоводна цевка од уличната мрежа, односно од регионалниот водоснабдителен систем до водоводниот вентил (затворац) пред главниот водомер во водомерната шахта. Водомерна шахта е објект на корисникот на услугата во која се монтира (поставува) главниот водомер на водоводниот приклучок.

Член 6

Изградба на водоснабдителен систем, обработка и снабдување со вода за пиење е дејност од јавен интерес.

Член 7

Давателот на услугата врши снабдување со вода за пиење со зафаќањето, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на услугата. Давателот на услугата го врши управувањето и одржувањето на водоснабдителниот систем. Давателот на услугата утврдува надоместок за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот систем и висината на надоместокот зависно од големината на водоводниот приклучок, трошоците за приклучување, хидротехничките услови и друго, за која висина согласност дава основачот, односно Советот на општина Илинден.

Член 8

Давателот на услугата е должен:

1. На корисниците на услугата да обезбеди трајно и непрекинато снабдување со здравствено исправна и чиста вода за пиење преку изградениот водоснабдителен систем;
2. По исклучок од ставот 1 на овој член ако дојде до нарушување или прекин во давањето на услугата во случај на оштетување на водоснабдителниот систем поради виша сила, поголеми хаварии и дефекти, во случај на недоволна периодична издашност на извориштата, во случај на здравствена неисправност на водата за пиење или во случај на прекин во снабдувањето со електрична енергија таму каде што давателот на услугата е зависен од истата, давателот на услугата е должен да ги информира корисниците на услугата за нарушувањата или прекилот во давањето на услугата, согласно со закон;
3. Давателот на услугата е должен да врши испитувања на здравствената исправност на водата за пиење на начин и постапка согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него;
4. Да ги спроведува санитарно хигиенските мерки потребни за обезбедување на здравствено исправна вода за пиење согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него;
5. Непрекинато да ги одржува во исправна состојба објектите и инсталациите на водоснабдителниот систем во општината;
6. Да ги проширува изворите, објектите и мрежата на водоснабдителниот систем со цел што повеќе корисници да се приклучуваат на истиот, во зависност од сопствените можности, односно можностите на општината и Републиката;
7. Да ги изведува работите за водоводен приклучок од водоводната цевка од уличната мрежа до водоводниот вентил (затворац) пред главниот водомер во водоводната шахта;
8. Во случаите кога корисниците на услугата не можат да се снабдат со вода за пиење непрекинато над 12 часа, давателот на услугата должен е да ги снабди корисниците на услугата со вода за пиење на начин утврден со Планот за вршење на дејноста во вонредни околности;
9. Давателот на услугата должен е да ги информира корисниците на услугата за начинот на снабдувањето од став 8 на овој член;
10. Давателот на услугата е должен да донесе План за начинот на вршење на дејноста во вонредни околности, согласно со стандардите и вредностите на

квалитетот на водата и неопходното количество на вода за пиење во согласност со Советот на општина Илинден;

11. Давателот на услугата е должен на барање на инвеститорот пред добивањето на одобрение за градба на нов објект, реконструкција или доградба на постоечкиот објект да издаде потврда за постоење или непостоење на водоводна мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа;

12. Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна документација за водоснабдителниот систем, заради воспоставување на подземен катастар;

13. Давателот на услугата е должен да го одржува во исправна и функционална состојба водоснабдителниот систем од денот на добивањето на решение за употреба;

14. Давателот на услугата е должен да го одредува и водоводниот приклучок на корисникот на услугата и тоа:

- водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајќи го и првиот вентил пред водомерот кај индивидуалните станбени објекти, односно до границата на имотот локацијата ако водомерната шахта е поставена на непрописно и непристапно место или е сместена во подрумски простории,

- водоводната инсталација до надворешниот сид од станбениот објект ако главниот водомер се наоѓа во објектот, за колективни станбени згради, и

- водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајќи го првиот вентил пред водомерот, ако водомерната шахта се наоѓа пред колективната станбена зграда

15. Давателот на услугата е должен претходно да прибави дозвола од овластено одделението на општина Илинден во случаите кога отстранувањето на дефектот бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина. Доколку дефектот на водоснабдителниот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши веднаш без да прибави дозвола но за преземените мерки е должен писмено да го известува надлежниот органот. По завршувањето на работите давателот на услугата е должен улицата, коловозот, јавната или зелената површина да ги доведе во првобитна состојба;

16. Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на земјиштето настаната со изведување на работите заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од водоснабдителниот систем;

17. Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на водоснабдителниот систем да ја врши на начин и услови определени со Закон и со Програмата за уредување на градежното земјиште на општина Илинден.

18. Давателот на услугата е должен да ја определи цената за кубен метар потрошена вода за пиење и надоместокот за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот систем согласно одредбите на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.

Давателот на услугата е должен да го обезбеди-пломбира водомерот, водоводните арматури, затварачи, вентили, штопни и други водоводни елементи. Сето тоа ќе се извршува согласно Правилникот за поставување водомери и пломби како службени знаци

Член 9

Новите корисници на услугите може да бидат приклучени на постојниот јавен водовод до колку ги исполнуваат условите утврдени со важечките прописи и техничките нормативи со кои се обезбедува непречена испорака на квалитетна вода во договорената количина, проток, континуитет и безбедност на луѓето и објектите.

Член 10

Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на јавниот водовод само ако водоводната инсталација во нивните објекти е изградена според важечките прописи и техничките нормативи

Член 11

Со водоприклучната согласност се определуваат условите и начинот на приклучување на корисниците на јавниот водовод, како и меѓусебните права и обврски помеѓу давателот на услугите и корисникот на услугите.

Член 12

Давателот на услугите е должен во рок од 8 дена сметано од денот на поднесувањето на барањето за приклучок да се произнесе по барањето за добивање на водоприклучна согласност.

Член 13

Чистењето, монтирањето, демонтирањето и пломбирањето на водомерите се врши од овластено лице на давателот на услуги. Корисникот на услугите е должен на овластеното лице да му овозможи непречено читање, демонтирање и пломбирање на водомерот ако за тоа постојат оправдани причини. При оштетување на водоводна мрежа давателот на услугите е должен да ги преземе потребните мерки за отстранување. Кога доаѓа до дефект на главната водоводна мрежа во колективните станбени објекти него го отстранува давателот на услугите, а трошоците за извршената работа солидарно ги поделува на сите корисници на водоводната линија и трошоците ги наплаќа преку сметката за потрошената вода.

Член 14

Во случај на предвидливи прекини на водоснабдувањето, давателот на услугите е должен преку средствата за јавно информирање да ги извести корисниците на услугите за времетраењето на прекинувањето на водата за реонот каде таа ќе биде прекината пред водата да биде прекината.

Член 15

Корисникот на услугите е должен веднаш да го извести давателот на услугите за секаков дефект што ќе настане на водоводниот приклучок и водоводните шахти. По добивањето на известието давателот на услугите, а најдоцна за 6 часа е должен да преземе мерки за отстранување на дефектот. Корисникот на услугите до колку не го пријави настанатиот дефект, должен е да ја надомести штетата.

Член 16

Користењето на водата од противпожарните и уличните хидранти е исклучиво наменски.

До колку физички или правни лица користат вода од противпожарните и уличните хидранти ненаменски, истите се исклучуваат од понатамошно користење на водата од хидрантите и ги сносаат сите трошоци настанати за враќање во првобитната положба.

Член 17

Во колку корисникот на услугите, е во реон каде што не поминал јавниот водовод, можно е истиот да се приклучи со доградба на водоводната мрежа под следните услови:

- на терет на корисникот се направи проширување на јавната водоводна мрежа и на јавниот водоводен објект за обезбедување на вода што ја бара корисникот ;
- во случај ако капацитетот на водата не ги задоволува потребите на корисникот на услугите, трошоците за зголемување на капацитетот ќе ги сноси корисникот.

Член 18

Услугите за користење на вода, давателот на услугите може да ги откаже во следниве случаи:

- ако местото каде што се наоѓа водомерот е нечисто, затрупано или е непристапно, а корисникот не ги отстрани недостатоците и по писмената опомена од овластеното лице на давателот на услуги;

- ако корисникот на услугите без одобрение или знаење на давателот на услугите приклучи друг корисник;
- ако корисникот на услугите самоволно се приклучи на јавната водоводна мрежа;
- ако корисникот на услугите не ја помири сметката за потрошената вода за три месеци, а по претходно добиена писмена опомена;
- ако противзаконито се приклучи пред водомерот;
- несовесно трошење вода за пиење, како што е користење на полевање на бавчи и сл., а намалениот притисок е пречка да се обезбеди доволно вода за пиење и миење, односно одржување на лична хигиена, општината е должна преку инспекциските органи да превземе мерки за отстранување и санкционирање на ваквата појава со цел да се нормализира водоснабдувањето.

Член 19

Давателот на услугите единствено има право да ја отвори и затвори арматурата од двете страни на водомерот.

По исклучок, корисникот на услугите може да ја затвори арматурата ако дојде до дефект или поголема поправка на внатрешната инсталација, а арматурата пред водомерот може да ја отвори само во случај на дефект на водомерот и за тоа веднаш или најкасно во рок од 24 часа да го извести давателот на услугите за настанатиот дефект.

Ако корисникот смета дека водомерот е неисправен може да побара давателот на услугите да изврши преглед на водомерот.

Член 20

Над и покрај водоводната шахта и приклучоците како што се затварачи, огрлицы, улични хидранти и шахти, не е дозволено депонирање на било каков материјал кој ќе ја оневозможи нивната употреба.

До колку се случи тоа, давателот на услугите за сметка на корисникот ќе ги одстрани депонираниот материјал.

Член 21

При одржување на јавната водоводна мрежа и приклучоци ако над нив веќе има изградено објект или поминува преку земјиште и дворно место на корисникот, давателот на услугите има право на непречена работа, а сопственикот на земјиштето или дворното место има право на надоместок на евентуална штета.

Член 22

До колку дојде до преместување на водоводната мрежа и приклучоци за спроведување на урбанистичкиот план, како и за доградба на подземни инсталации, сообраќајници и други објекти, трошоците ќе ги сноси инвеститорот на објектот кој го предизвикува преместувањето на водоводните линии.

Член 23

Корисниците на услугите се должни:

1. Пред добивање на одобрение за градење на нов објект, реконструкција или доградба на постоечкиот објект, инвеститорот е должен да прибави потврда од давателот на услугата за постоење или непостоење на водоводна мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа;
2. При дефект на водоводната мрежа која поминува низ имот на физичко или правно лице, сопственикот, односно корисникот на имотот е должен да му овозможи на давателот на услугата непречено отстранување на дефектот;
3. Над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри, корисникот на услугата не смее да депонира каков било материјал, со кој би се оневозможила нејзина употреба и користење;
4. Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од водоснабдителниот систем;

5. Секој корисник на услугата е должен да има сопствен водомер како единствено мерно средство за определување на потрошувачката на вода на корисникот на услугата ;

6. Корисникот на услугата е должен да овозможи пристап на овластен работник на давателот на услугата заради читање на водомери и одржување на водоводниот приклучок.

7. Ако водомерот е неисправен, закочен, стопен и слично и корисникот на услугата е должен во рок од три дена од констатирањето на дефектот за тоа да го извести давателот на услуга;

8. Физичките и правните лица кои произведуваат и вршат промет со прехранбени производи и пијалоци, а кои се лоцирани (поставени) на просторот опфатен со урбанистичкиот план на општината, во реоните каде што постои можност за користење на вода од водоснабдителниот систем, должни се да се приклучат и да ја користат водата од водоснабдителниот систем со кој управува давателот на услугата;

9. Корисникот на услугата е должен да се придржува на мерките за штедење на вода во време на рестрикција.

Член 24

Заради заштита и спречување на оштетување за водоснабдителниот систем се забранува:

- изградба на станбени и други објекти над водоводната мрежа;
- приклучување на дивоизграден објект- без одобрение за градење
- изградба, доградба и реконструкција на водоснабдителен систем без одобрение за градење
- приклучување на водоводна мрежа без одобрение за приклучување;
- поврзување на водоводна мрежа на корисникот на услугата кој користи вода од индивидуални извори со водата од водоводниот приклучок;
- бесправно користење на вода пред водомер;
- самоволно демонтирање и монтирање на водомери и водоводни арматури без согласност на давателот на услугата;
- вршење изградба на објекти од водоснабдителен систем без одобрение за градење;
- бесправно користење на вода без исправно поставен водомер;
- намерно оштетување на јавната водоводна мрежа, и јавните украсни чешми;
- корисникот на услугата без одобрение да дозволени приклучувања на друг корисник однеговиот приклучок;
- депонирање на каков било материјал над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри со кој би се оневозможила нејзина употреба и користење.

Изградба на канализационен систем, одведување и пречистување на отпадни води

Член 25

Под одведување и пречистување на отпадни води се подразбира прифаќање на отпадните води од куќниот приклучок на дворната канализациона мрежа, одведување со уличната канализациона мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот, како и чистење на септичките јами.

Одведување на урбани отпадни води е собирање на отпадните води од станбените, деловните, производните, административните и нив слични простори во агломератот, од приклучокот на дворната мрежа, одведување со улична канализациона мрежа, пречистување во пречистителните станици и испуштање на отпадните води во реципиентот.

Реципиент е секоја проточна и стоечка вода на површината на земјата во која се испуштаат урбаните отпадни и атмосферски води.

Урбани отпадни води се отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води и атмосферски води, односно мешавина од отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води и атмосферски води.

Урбани води од домаќинствата се отпадни води од станбени населби и од сервисните капацитети, кои што главно потекнуваат од човечкиот метаболизам и од активностите во домаќинствата.

Индустриска отпадна вода е секоја отпадна вода што се исфрла од просториите кои се користат за извршување на индустриска или трговска дејност.

Канализационен систем е збир на хидротехнички објекти и тоа: колектори, магистрални канали, улична канализациона мрежа, црпни станици, сифони и постројки за почистување на урбаните отпадни води.

Канализационен приклучок е спојот на канализационата мрежа на корисникот на услугата со уличната канализациона мрежа.

Хидротехнички услови е акт на давателот на услугата издаден врз основа на претходно добиени услови за градба во кои се дефинира постоечката, односно предвидената улична канализациона мрежа.

Ревизиони шахти се објекти кои се поставуваат на одредени растојанија на уличната канализациона мрежа и служат за контрола и одржување на истата.

Приклучни (контролни) шахти се објекти кои се наоѓаат на канализациониот приклучок меѓу уличната канализациона мрежа и објектот на корисникот на услугата и служат за одржување на канализациониот приклучок на корисникот на услугата.

Член 26

Давател на услугата е јавно претпријатие основано од општината кое ги исполнува условите на вршење на дејноста одведување и пречистување на отпадни води.

Корисник на услугата е правно или физичко лице сопственик на станбен, деловен, производствен, административен и на нив сличен објект, приклучен на канализационата мрежа.

Член 27

Давателот на услугата врши:

- одведување на урбани отпадни води во реципиентот со нивно собирање од корисниците на услугата преку канализационата мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот;

- управување и одржување на канализациониот систем;

- ја утврдува висината на надоместокот за приклучување на корисникот на услугата во канализациониот систем по претходна согласност на Советот на општината;

- се грижи за исправно функционирање на целокупната канализациона мрежа, за која цел формира посебна единица за одржување;

- редовно врши пречистување на канализационата мрежа;

- врши поправка на оштетените делови од објектите на канализационата мрежа;

- дава стручни упатства за изведување на дел од канализацијата што ја вршат граѓаните;

- обезбедува дежурна служба за отстранување на дефектите и недостатоците за потребите на канализационата мрежа;

- дава одобрение за приклучок и го извршува самиот приклучок;

- пропишува технички услови за изведување на приклучок и на објектите за приклучок;

- врши и други работи сврзани со управувањето и одржувањето на канализационата мрежа.

Член 28

Давателот на услугата е должен на корисниците на услугите да им обезбеди трајно и непрекинато одведување на отпадни води преку изградениот канализационен систем.

Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на канализациониот систем или на дел од него да го врши на начин и услови определени со закон и Програмата за уредување на градежно земјиште на општината. На барање на корисникот на услугата (инвеститор) пред добивање на одобрение за градба на нов објект, реконструкција или доградба на постоечки објект, давателот на услугата е должен да издаде потврда за постоење или непостоење на канализационата мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на канализационата мрежа.

Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна документација на канализациониот систем, заради воспоставување на подземен катастар.

Давателот на услугата е должен да го одржува канализациониот систем од денот на ставање во употреба .

Давателот на услугата е должен претходно да прибави дозвола за прекопување во случаите кога отстранувањето на дефектот на канализациониот систем бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина.

Доколку дефектот на канализациониот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши веднаш без да прибави одобрение за раскопување, но за преземените мерки е должен писмено да го известува органот надлежен за издавање на одобрение за градење.

По завршувањето на работите околу отстранувањето на дефектот на канализациониот систем давателот на услугата е должен улицата, коловозот, јавната и зелената површина да ги доведе во првобитна состојба.

Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на земјиштето настаната со изведување на работи во врска со вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од канализациониот систем.

Член 29

Корисникот на услугата (инвеститорот) пред добивање на одобрение за градење на нов објект, реконструкција или доградба на постоечки објект е должен да прибави потврда од давателот на услугата за постоење или непостоење на канализациона мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на канализационата мрежа. Корисникот на услугата е должен да ја одржува канализационата мрежа на корисникот на услугата на сопствена сметка.

Корисниците на услугата се должни веднаш да го известат давателот на услугата за оштетувањето или дефект што ќе настане на канализационата мрежа на корисникот на услугата.

Корисниците на услугата кои вршат индустриска или трговска дејност се должни да извршат потребно прочистување на начин утврден со закон пред да ги испуштат индустриските отпадни води во канализациониот систем.

Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите на канализациониот систем.

Секој сопственик на изграден или делумно изграден објект е должен да ја спои својата куќна канализација со уличната канализација истовремено кога уличната канализација ќе биде изградена.

Член 30

Давателот на услугата има право да го прекине одведувањето на урбаните отпадни води во следните случаи:

1. Во случај кога корисникот на услугата и по претходна писмена опомена не ја исполнува обврската за плаќање на надоместокот;
2. Ако продолжувањето на одведувањето на урбаните отпадни води би претставувало опасност за трети лица или за животната средина и природа;
3. доколку корисникот врши испуштање на атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води
4. Ако физичко лице или правно лице бесправно е поврзано на канализациониот приклучок;
5. Ако корисникот на услугата на својот приклучок, дозволи приклучување на друг корисник без одобрение и согласност на давателот на услугата;
6. Ако корисникот врши одведување на води со примена на киселина, алкохолни и други соли, води кои содржат бензин, нафта, разни масла и други хемикалии што разорно делуваат на каналските цевки и топли води со температура над 40C.
7. Ако корисникот врши одведување на води и предмети што развиваат токсични експлозивни гасови;
8. Ако корисникот врши одведување на води и предмети причинители на заразни и паразитни заболувања и радиоактивно зрачење;

9. Ако корисникот врши одведување на отпадни води со предмети и примеси што можат да ја оштетат канализационата мрежа или да го попречат правилното функционирање на мрежата;

10. Ако корисникот со одведувањето на отпадна вода врши одведување на ѓубре, пепел, коски, гипс, цемент, песок, крпи и други предмети што можат да ја оштетат или зачепат канализационата мрежа и отворените водотеци и го попречат нивното нормално функционирање;

11. Ако е донесено решение од надлежен инспекциски орган;

12. Ако настане поголемо оштетување на канализационата мрежа во имотот на корисникот, а со цел да се отстрани оштетувањето и сопре поголемо оштетување.

Трошоците за прекинувањето и повторното приклучување од претходниот став паѓаат на товар на корисникот на услугата.

Член 31

Заради заштита и спречување на оштетување на канализациониот систем се забранува:

- изградба на станбени и други објекти над канализационата мрежа;
- приклучување на канализационата мрежа без одобрение за приклучување;
- испуштање на цврсти материи: песок, земја, цемент, вар, камења, дрва, пепел, трска, метал, стакло, пластични материи, катран и други слични материи со поголем вискозитет во канализациониот систем;
- испуштање на урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400 мг/л, како и урбани отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем;
- испуштање на отпадни материи и води кои го оштетуваат сидовите на канализациониот систем;
- испуштање на нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во канализациониот систем;
- испуштање на отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно испуштање на атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води;
- испуштање на индустриски отпадни води во канализациониот систем без претходно извршено потребно пречистување;
- на било каков начин се врши оштетување на канализационата мрежа;
- испуштање на предмети што развиваат токсични експлозивни гасови;
- испуштање на предмети и материи кои се причинители на заразни и паразитни заболувања и радиоактивно зрачење.

Прифаќање и одведување на атмосферски води

Член 32

Под прифаќање и одведување на атмосферски води се подразбира прифаќање на атмосферските води од површини и одведување во системот за одводнување “Скопско поле”.

Атмосферски води се сите површински води предизвикани од атмосферските врнежи кои преку отворени одводни канали, шанци, ендеци и сливници се влеваат во каналската мрежа.

Каналската мрежа е збир на отворени одводни канали кои се дел од системот за одводнување ХМС “Скопско поле” и служат за прифаќање и одведување на атмосферската вода во реципиент.

Член 33

Дејноста одведување атмосферските води на Главната и секундарната каналска мрежа на територија на Општина Илинден ги врши ЈП Водостопанство Скопско Поле кое има за цел да врши континуирано уредување, чистење, нивелирање и одржување на каналите и речните корита со чистење на наносен материјал и жбунестата вегетација во и покрај каналите со цел да се спречи излевање на водите, загрозување на населението, материјалните добра, земјоделските површини и да се подобри еколошкиот амбиент на целиот систем.

Водостопанство Скопско Поле потребно е да ја извршува својата дејност на подрачјето на дејствување на сите површини и објекти кои припаѓаат на Системот за одводнување Скопско Поле Согласно Законот за Водостопанства.

Водостопанство Скопско Поле е одговорно за причинатата штета над индивидуалните водокорисници(физички лица и правни лица сопственици/корисници на индивидуални стамбени и деловни објекти и земјоделски површини) која настанала како резултат на нефункционирањето на каналската мрежа на подрачјето на општина Илинден што спаѓаат во рамките на системот „скопско Поле“.

Член 34

Дејноста за вршење на одведувањето и испуштањето на атмосферските води општината може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите за трајно и квалитетно вршење на оваа комунална дејност (во натамошниот текст: давател на услугата).

Член 35

Јавното Комунално Претпријатие Илинден е должно:

- трајно и непрекинато да обезбеди прифаќање и одведување на атмосферските води од урбаните површини на местата на пропустите на јавните сообраќајни површини;
- да се грижи за исправноста и функционирањето на целокупната каналска мрежа а секој детектиран прекршок веднаш да се пријави на Одделението за инспекциски надзор;
- во случај на поголеми врнежи од дожд или брзо топење на снегот да обезбеди дежурна служба за интервенција и итно санирање и отстранување на настанатите штети со цел да се обезбеди нормалното функционирање на отворените канали;
- Во случај кога постои елементарна непогода од настанување на значителна штета на системот, на јавните сообраќајни и зелени површини, на граѓаните и нивните материјални добра општина има право на пристап и користење на земјиштето во приватна сопственост или врз кое постои право на користење во согласност со закон

Член 36

Граѓаните се должни да:

- Се грижат за исправноста и функционалноста на отворените одводни канали т.е. отворениот одводен канал кој поминува покрај нивниот имот
- да вршат редовно чистење на коритата на отворените канали
- да ги одржуваат отворените одводни канали, шанци и ендеци пред нивните имоти;
- задолжително да се постават пропусти на одводните канали за влез и излез во парцелите за непречено функционирање на системот по претходно поднесено и одобрено барање од овластеното одделение во општината. Пропустите треба да одговараат на профилот на каналот со минимум ширина од 3 метри и мах 5 метри, големина на пречник на пропусната цевка над Ø 300 мм, потребен пад на цевката за одведување на атмосферската (површинската) вода и потребни слоеви над цевката.
- по доставеното барање од страна на странката одговорните лица од овластеното одделение од општината, треба во рок од 3 дена да извршат увид на лице место, а по одобреното решение на пропустот на каналот од страна на овластеното одделение, овластениот геометар од општината на лице место го одредува падот на пропусната цевка по која треба странката (барателот) задолжително да постапи.
- Задолжително пропустите на одводните канали да се одржуваат, чистат од страна на корисниците.

Сопственик на земјиште не смее на штета на друго земјиште да го менува правецот или силината на природниот водотек којшто протекнува преку неговото земјиште или тече низ него.

Сопственик на земјиште во подолниот тек на водата не смее да создава или поставува препреки со што ќе го попречи природното истекување погорните текови,

ниту сопственикот од погорниот тек на водата смее своеволно да стори нешто со што во поголема мера би го оптоварил земјиштето од подолниот тек на водата, освен ако поинаку не е определено со закон.

Член 37

Заради заштита на функционалноста на каналската мрежа се забранува:

- затрупување на отворените одводни канали, шанци и ендеци;
- оштетување на атмосферската канализациона мрежа и нејзините придружни објекти;
- затрупување на ендеците за прибирање и одведување на атмосферски води од коловозот на улиците;
- поставување цевки или изградба на пропусти без одобрена техничка документација од Одделението за урбанизам и комунални дејности;
- узурпирање на отворените одводни канали и превземање дејствија кои би го попречиле функционирањето на мрежата;
- поставување на бандери и други инфраструктурни објекти кои би пречеле на функционалноста на отворените одводни канали
- испуштање на отпадни води од домаќинствата и индустриски отпадни води во отворените одводни канали, шанците и ендеците;
- испуштање на отпадни води од септичките јами и друг отпад во мрежата;
- испуштање на нафта и нафтени деривати, разни масла и слично како и цврсти и течни запаливи материи и експлозивни материи;
- фрлање на било какви предмети и отпадоци во отворените канали, шанци, ендеци и водотеци;
- испуштање на отпадни и фекални води во отворени дупки во своите дворови или надвор од нив.

Јавен општински превоз

Член 38

Под јавен општински превоз се подразбира општински превоз на патници што како јавен превоз се врши на подрачјето на Општина Илинден.

Јавниот општински превоз на патници во општина Илинден, се организира како:

- општински линиски превоз и
- авто-таски превоз

Општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Илинден можат да вршат превозници кои ќе добијат лиценца за вршење на таков вид превоз што ја издава Градоначалникот на Општина Илинден. Превозникот кој има лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници може да отпочне со вршење на превоз, откако ќе добие дозвола и ќе регистрира возен ред за определена линија. При вршење на општински линиски превоз на патници превозникот е должен во возилото да има извод од лиценца, дозвола патен налог во оригинал и регистриран возен ред во оригинал. Превозникот е должен да се придржува на регистрираниот возен ред и редовно да ја одржува линијата. Качување и слегување на патници во општински линиски превоз се врши на автобуските стојалишта согласно со утврдениот и регистриран возен ред. Автобусите на предната и бочната десна страна на видно место треба да го содржат бројот на линијата, почетното и крајното стојалиште.

Советот на општината го уредува општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општината, а линискиот превоз на патници на подрачјето на сите општини на градот Скопје го уредува Советот на градот Скопје, при што особено утврдуваат:

- единствена мрежа на линии,
- возен ред, начин на негово истакнување, одржување и менување,
- начин на организирање на контролата на сообраќајот на автобусите и линиите, како и евиденција за тоа,
- тарифен систем, систем на наплата и начин и контрола на наплата,

- локација на автобуските терминали, свртувалишта, стојалишта и постапка за нивна измена,
- изградба, обележување, опремување, одржување и користење на автобуските терминали, свртувалишта и стојалишта,
- одредување на релација и место на превоз со комби возила со најмалку девет седишта (8+1)и
- критериуми за начинот и постапката за издавање и одземање на дозволата за вршење на општински линиски превоз и распределувањето на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз.

Авто-такси превозот се извршува врз основа на лиценци.

Со авто-такси превозот се превезуваат патници внатре во подрачјето определено со лиценцата. Со авто-такси превозот можат да се превезуваат и патници од подрачјето определено во лиценцата до друга општина или до градот Скопје, при што во спротивен правец можат да бидат превезени само патниците кои биле одвезени и кои се со живеалиште или престојувалиште од општината од каде што поседува лиценца такси возило.

Покрај условите за вршење на авто-такси превоз на патници пропишани со закон, авто-такси превозниците мораат да ги исполнуваат и условите пропишани од страна на советот на општината.

Со актот на советот на општината особено се утврдуваат условите во врска со :

- локацијата и капацитетите на такси станиците,
- обележувањето и опремувањето на такси станиците,
- бојата на возилата;
- унифицирани ознаки и опрема на такси возилото,
- тарифата и начинот на користење на такси станиците и
- максималниот број на такси возила со кои може да се врши авто такси превоз на патници.

Определените такси станици можат да ги користат само авто-такси превозниците кои имаат лиценца од општината на чие подрачје имаат седиште.

Во општините каде што има аеродром, такси станицата не може да биде определена во просторот со кој стопанисува претпријатието со аеродромот.

Претпријатието кое стопанисува со аеродромот може да склучи договор за услуги за превоз на патници од и до аеродромот со една или повеќе такси компании при што начинот на користење на просторот со кој стопанисува претпријатието ќе се уреди со договорот за услуги.

Претпријатието кое стопанисува со аеродромот е должно да обезбеди пристап до аеродромскиот патник заради непречено слегување на патниците кои се превезуваат до аеродромот. Автоксии компаниите кои вршат ваков превоз до аеродромот, а немаат склучено договор со претпријатието кое стопанисува со аеродромот, по извршената услуга се должни веднаш да го напуштат аеродромот.

Обработка и депонирање на комунален отпад

Член 39

Под обработка и депонирање на комунален отпад се подразбира селектирање, собирање, транспортирање и обработка на комуналниот отпад од населението и индустријата, негова рециклажа и преработка, депонирање на уредени депонии.

Комунален отпад е отпадот што се создава во секојдневниот живот и работа во станбени, дворни, деловни и други простории и површини и тоа: куќни отпадоци од различни видови, отпадоци од храна, градинарски, овошни и други земјоделски култури, хартија, картонска амбалажа, крпи, разни дрвени, метални стаклени, порцелански, кожни, пластични и гумени предмети и на нив слични нештетни отпадоци.

Комунален отпад е неопасниот отпад што се создава од физичките лица во домаќинствата. Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од правни и физички лица при вршење на комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни,

административни и слични дејности, кои според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот од домаќинствата.

Преработка на отпадот се операциите утврдени со Законот за управување со отпадот, кои имаат за цел да се искористат употребливите материји и состојки на отпадот, а притоа ги опфаќаат постапките за повторно користење на отпадот, за рециклирање и за користење на отпадот како извор на енергија, исклучувајќи го горењето на отпадот заради негово дефинитивно одстранување.

Отстранување на отпадот се операциите што обезбедуваат конечно решение за отпадот што не може повторно да биде употребен или преработен, а притоа не се загрозува животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Рециклирање на отпадот е добивање супстанции од отпадот (секундарни сировини) и нивно користење како замена за примарните сировини или користење на својствата на супстанциите содржани во отпадот за нивната првична намена или за други намени, вклучувајќи го директното користење на енергијата на отпадот.

Собирање на отпадот е збор од организирани дејности коишто опфаќаат постапки со кои отпадот се подготвува за транспорт.

Складирање на отпадот е организирана дејност за складирање на создадениот отпад во објекти коишто ги исполнуваат пропишаните услови за таа намена за период пократок од три години, доколку складираниот отпад е наменет за третман и за преработка, или за период пократок од една година, доколку отпадот е наменет за отстранување.

Член 40

Селектираниот отпад се остава на посебните места за собирање односно во посебни садови кои се поставуваат на јавните површини во формирани зелени острови за поставување на садовите за секој вид отпад .

Останатиот отпад од домаќинствата се става во вреќи или во посебни садови за тој отпад и се става на местата за собирање и селектирање на комунален отпад;

Правните и физички лица се должни да го оделат опасниот дел содржан во комуналниот отпад и да го стават на местата за собирање на опасниот дел од комуналниот отпад.

Член 41

На подрачјето на општина Илинден комуналиот отпад се собира и транспортира организирано од страна на Јавното комунално претпријатие Илинден.

Сопствениците на зградите, становите, и деловните простории, закупците и другите корисници на станбените и деловните простории, правни лица (во натамошниот текст: создавачи и поседувачи на отпадот) имаат обврска задолжително да ги користат услугите за одстранување на комуналниот отпад на начин и под услови утврдени со оваа Одлука и другите прописи кои ги уредуваат овие односи.

Член 42

Отпадот од дворните места се собира во посебни канти за отпад и се оставаат пред влезовите на станбените, односно деловните објекти или до контејнерите за собирање на отпадот од домаќинствата.

Отпадот настанат од делови на расипани апарати од домаќинствата, кујнски прибор, санитарни уреди и слично се собира во соодветна картонска амбалажа, односно вреќи за отпад и се оставаат во посебни садови за собирање на истиот отпад кои се поставуваат на јавните површини и определени места.

Останатиот отпад од домаќинствата се собира во вреќи или во садови за тој отпад, поставени на определени места.

Член 43

Отпадот од домаќинствата треба да се собира само во типизирани садови (канти).

Во кантите не смее да се става жар, врел пепел, течности, мртви животни и слично.

Член 44

Кантите за секое семејство, се ставаат на определените места и отпадот од нив се подига во деновите и времето што го одредува јавното претпријатие за комунални дејности или друго правно или физичко лице кое е овластено за вршење на дејноста на собирање и транспортирање на отпадот.

Се забранува создавачите на отпад од индивидуалните згради, отпадот да го депонираат во контејнерите поставени кај колективните згради или кај институциите.

Член 45

Во контејнерите не смее да се фрла жар, врел пепел, течности, мртви животни и слично.

Член 46

Зградите од кои отпадот од домаќинствата се става во контејнери мораат да имаат одреден простор или место за сместување на садот за отпад и доволен број за да ги задоволи потребите на домаќинствата.

Член 47

Садовите за отпадот од домаќинствата ги набавува правното лице кое е овластено за собирање на отпадот.

Собирачот на отпадот е должен да ги пере, дезинфицира и дезинсекцира контејнерите најмалку два пати годишно, и да ги одржува во исправна состојба а за кантите тоа да го врши корисникот.

Местата околу садовите за отпад мора да бидат во чиста и уредна состојба за кои се должни да се грижат собирачите на отпадот.

Член 48

Создавачите на отпад должни се отпадот да го ставаат во садовите за отпад така да не се растура и да не го валка просторот околу садот.

Кантите и контејнерите за отпад мораат да бидат затворени.

Забрането е изнесување и вадење на отпад од кантите и контејнерите.

При ставањето на отпадот од домаќинствата создавачот на отпадот е должен волуменски да го намали отпадот.

Забрането е да се оневозможува пристап на возилото за отпад до местото на кое се наоѓаат садовите за отпад.

Член 49

Отпадот од домаќинствата во Општина Илинден организирано се собира еднаш неделно согласно утврдена динамика на собирање и Програма за собирање, транспортирање на комунален отпад.

Член 50

Собирачот на отпадот е должен при собирањето и транспортот на отпадот да внимава отпадот да не се растура, да не се крева прав, да не се оштетуваат садовите, како и да не се валкаат и оштетуваат површините за сместување на отпадот.

Ако при утовар и истовар во возилото дојде до растурање на отпадот, собирачот на отпадот е должен истиот веднаш да го исчистат, а садовите да ги вратат на местото определено за нив и да ги затворат капаците на кантите и контејнерите.

Член 51

Се забранува:

- 1.Фрлање, складирање и чување на комунален отпад надвор од контејнерите, кантите за отпад или специјалните вреќи за отпад;
- 2.Фрлање и складирање во контејнерите и кантите за отпад на отпадоци кои не се сметаат за комунален отпад;
- 3.Фрлање во контејнерите жар и други запалени материјали, вода, киселина, моторни и разни други масла и други штетни и опасни материји;
- 4.Поставување и преместување на контејнерите и кантите за отпадоци надвор од за тоа определените локации;
- 5.Пребарување на отпад во корпите, кантите и контејнерите од страна на физички лица;
- 6.Палење на отпадот во кантите и контејнерите;
- 7.Собирањето и транспортирањето на отпадот да се врши со средства и со опрема која не е соодветна за вршење на дејноста;
- 8.Вршење на собирање и транспортирање на комунален отпад без поседување на дозвола;
- 9.Постапување со отпадот на начин кој доведува до нагрдување на објектите и просторот во урбаните зони и во подрачјата надвор од урбаните зони;
- 10.Истурање и фрлање на отпад во канализационите и во другите инфраструктурни системи и објекти;

Депонирање на индустриски отпад и штетни материи

Член 52

Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад.

Член 53

Создавачите на индустрискиот и комерцијалниот отпад должни се да склучат посебен договор за собирање и транспортирање на отпадот со давателот на услугата на територијата на општина Илинден.

Со индустрискиот неопасен отпад се постапува во согласност со одредбите на Законот за управување со отпадот.

Член 54

Забрането е:

- предавање на индустрискиот отпад на правно или физичко лице кое не поседува дозвола за собирање и транспортирање на отпад согласно Законот;
- предавање на индустриски отпад на правно или физичко лице кое не е основано од општината или правно или физичко лице кое не е овластено за вршење на оваа дејност на територија на општина Илинден
- истурање или фрлање на индустрискиот отпад кој содржи штетни материи во водите, почвата, во садови кои не се предвидени за собирање на таков вид отпад, во канализационите и другите инфраструктурни системи и објекти;
- собирањето и транспортирањето на индустрискиот отпад да се врши со средства и со опрема која не е соодветна за вршење на дејноста;

Одржување на јавната чистота

Член 55

Одржување на јавната чистота е чистење (миење и метење) и одржување на јавни и сообраќајни површини и чистење на снегот во зимски услови.

Под јавни и сообраќајни површини подрачјето на општина Илинден се подразбираат:

- улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта на кои не се наплатува надомест, скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај;
- детски игралишта, отворени игралишта за мали спортови и јавни санитарни објекти;
- бензински и такси станици, автобуски станици, стојалишта и свртувалишта во градскиот, приградскиот и општинскиот превоз на патници, јавни телефонски говорници, отворени простори на јавни објекти, паркиралишта на кои се наплаќа надомест, паркови, парк-шуми, улични тревници, пазари, магацини и складишта на отворен простор, спортско - рекреативни терени (стадиони, тениски игралишта,помошни и други фудбалски игралишта, детски игралишта, кошаркарски и повеќенаменски игралишта стрелишта и слично), отворени простори на хотелските, туристичките и спортско - рекреативните објекти, патишта, отворени одводни канали, речни брегови и корита.

Член 56

Одржувањето на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини од оваа Одлука го врши јавното претпријатие основано од општината или правно и физичко лице согласно со закон.

Сопствениците, односно корисниците на станови и станбени објекти, на објекти на правни и физички лица за вршење на дејност, земјиштето што им припаѓа за употреба на тие објекти, како и сопствениците, односно корисниците на неизградено градежно земјиште во урбаните средини, се должни да ја одржуваат чистотата во тие објекти.

Член 57

Јавните површини се користат во согласност со нивната намена.

Јавните површини треба да се одржуваат така да бидат уредни и чисти за да служат за целта за кои се наменети.

Член 58

Одржувањето на чистотата на јавните и сообраќајните површини се врши според годишна програма што ја изготвува давателот на услугата а ја донесува Советот на општина Илинден најдоцна до 31 декември за наредната година.

Член 59

Во оправдани случаи, поради зголемено загадување на јавните и сообраќајните површини, поради временски непогоди, реконструкции и слично, комуналниот инспектор може да определи чистење на јавните и сообраќајните површини и надвор од донесената Програма од претходниот член.

Член 60

За истовар, оставање или утовар на градежен материјал, подигање на скели и поправка на фасадите на станбените и деловните објекти како и за слични градежни работи може повремено да се користат јавните и сообраќајните површини или неизграденото градежно земјиште само со одобрение за подготвителни работи издадено од страна на овластено оделението на општина Илинден.

Во одобрението од претходниот став треба да се утврдат условите и начинот на истовар, утовар, или оставање на градежниот материјал, мерките на сигурност, времето на истовар, утовар или оставањето на градежниот материјал и надоместокот за користење на јавната или сообраќајната површина.

При извршувањето на работите од став 1 на овој член пред нивното започнување мора да се осигура проодноста на тротоарите и улиците, јавните и сообраќајните површини кои се зафаќаат мора да се оградат со ограда која треба прописно да се означат и осветли и материјалот што ќе се постави мора уредно да биде нареден и да не го спречува истечувањето на атмосферските води.

Член 61

Изведувачот на градежните работи мора да обезбеди земјата да не се растура по јавната површина при ископот на темели и слично.

Тротоарите и другите пешачки премини пред градилиштето треба да бидат обезбедени од страна на градителот со водорамни и вертикални заштитници.

По завршувањето на градежните работи или ако градежните работи од било кои причини бидат запрени на подолго време, изведувачот на градежните работи должен е да ги отстрани скелите и другиот градежен материјал од јавните површини и истите да ги доведе во првобитна состојба.

Ако јавната површина служи за истовар и утовар на растресит градежен материјал како песок, чакал и слично, на јавната површина може да се стави толку материјал колку што ќе може да се користи или отстрани за еден ден.

Изведувачот е должен доколку предизвика штета истита веднаш да ја санира и да ги превземе сите мерки, во спротивно ќе бидат превземени сите соодветни мерки согласно Законот.

Член 62

Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал или друг градежен материјал.

Член 63

Изведувачот на градежните работи најкасно 24 часа по завршувањето на работите мора да го отстрани целиот градежен материјал и опремата и да го извести овластеното одделението на општина Илинден дека одобрената јавна површина веќе не му е потребна за користење.

Член 64

Во текот на извршувањето на градежните работи изведувачот е должен:

- да ја исчисти јавната површина околу градилиштето од секаков вид градежен и друг материјал, кал и слично кои се наоѓаат на јавната површина како последица од вршењето на неговата дејност;
- при рушење на градежни објекти изведувачот на работите е должен да спречи на ширење на прашината ;

- сливниците за атмосферските води во близина на местото каде што се вршат градежните работи редовно да ги чисти;
- да го транспортира градежниот материјал до и од градилиштето на начин што нема да го спречува сообраќајот и слободното истекување на атмосферските води и да го спречи растурањето на материјалот по јавните површини.

Член 65

На јавните и сообраќајни површини не е дозволено, односно забрането е:

- фрлање и оставање на хартија, опушоци, амбалажа, земја, песок, шут, отпадоци од градежен материјал и други отпадоци освен на местата определени за таа намена;
- запалување, уништување и закопување на комунален цврст и технолошки отпад;
- излевање и пуштање на отпадни води и други течности;
- уништување на огради, клупи, натписи, садови и корпи за отпадоци и слично;
- миеење на автомобили и други превозни средства како и разни други машини;
- сечење, цепење и кршење на дрва и јаглен;
- паркирање на возила(тешки товарни возила, цистерни и автобуси) надвор од определените места за таа намена,
- движење и оставање на возила по пешачка патека (тротоар или банкина на патот)
- поставување на светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот
- попречување на користење на пат или улица, прекопување на коловоз, оставање на пречки или друг материјал на патот или неовластено поставување на разни препреки
- вршење на други работи со кои може да се оштети патот или да се попречува или загрозува сообраќајот
- утовар и истовар од возилата, особено на места каде што се наоѓаат улични хидранти, шахти и сливници;
- колење на ситен и крупен добиток, живина и други животни;
- фрлање на пцовисани животни;
- перење на килими, теписи, постелнина и други материјали на јавните површини утврдени со закон, како и на балконите и терасите на индивидуалните и колективните станбени објекти, деловни објекти и простории и објектите за јавна намена кои се лоцирани кон улицата;
- варење на ракија, приготвување зимница и слично;
- поправање или сервисирање на возила (замена на масло или механички поправки) и вршење на други занаетчиски работи;
- мешање на бетон, малтер и други слични материјали, освен во посебни случаи за кои треба да се има одобрение од надлежниот орган на општината;
- исфрлање на отпад и други отпадоци од моторни возила;
- оставање на нерегистрирани хаварисани возила, приколки и камп - приколки;
- растурање на отпадоци од вреќи, контејнери и корпи;
- поставување контејнери за отпадоци, канти и слично надвор од определеното место за таа цел;
- цртање и пишување на разни цртежи, графики и текстови без одобрение од надлежниот орган на општината;
- вршење на физиолошки потреби надвор од објектите за таа намена;
- пишување на графити на фасадите од објектите, оградите и урбаната опрема;
- истегнување на градежно железо;
- уништување, прекопување (преорнување) на улици и патишта, трупот на патот, патниот и заштитниот појас, при земјоделска обработка на нивите (орање) и било кој друг вид на активности со кои се нарушува безбедноста и функционалноста
- заземање земјиште од патниот појас
- свртување на работни и други машини при обработка на земјата,
- спречување на истекување на атмосферски води, ниту менување на природниот тек на водите
- истекување на фекални води од фарми и депонирање и оставање на шталско ѓубре
- ископување, прекопување и оштетување на коловозот на улицата од страна на физички и правни лица без предходна добиена дозвола од општината

- засадување на дрвја, грмушки и друг вид садници со кои би се нарушила прегледноста и безбедноста на улиците и патиштата

- засадување на дрвја, грмушки и друг вид садници во отворените одводни канали и сите јавни површини

Заради заштита на јавната чистота изведувачите на градежни и земјоделски работи должни се да се грижат за:

- Чистење на јавните површини околу градилиштето и земјоделските површини
- Чистење на тркалата на возилата при излегување на возилата од градилиште или земјоделско земјиште како и чистење на коловозот од кал
- Обезбедување од растурање или разливање на градежен материјал
- Доведување на оштетените површини во првобитна состојба.

Одржување и користење на паркови, зеленило, водни и рекреативни површини

Член 66

Под одржување и користење на паркови, зеленило се подразбира подигање, одржување и користење на зелени површини, садење на ниска и висока вегетација и слично на подрачјето на општина Илинден.

Член 67

Паркови се посебно уредени и озеленети површини во урбаните средини согласно усвоените урбанистички планови кои им служат на граѓаните за одмор и рекреација. Одржувањето и користењето на парковите е дејност што ја врши јавното комунално претпријатие основано од Општината.

Одржувањето, уредувањето и користењето на парковите се врши врз основа на годишна програма донесена од страна на Советот на општина Илинден а на предлог на јавното претпријатие на кое му е доверено управувањето со парковите.

Јавното претпријатие е должно да ги одржува и уредува парковите согласно годишната програма донесена од страна на Советот на општина Илинден, а особено:

- хортикултурно да ги уредува површините во просторот на парковите;
- редовно да ја одржува јавната чистота во парковите;
- редовно да ги одржува патеките и просторот наменет за шеталишта;
- да ги одржува во исправна состојба клупите за седење;
- редовно засадување, обработување и наводнување на зелените површини;
- да постави корпи за отпадоци и друга урбана опрема и нивно редовно одржување,
- редовно кастрење на ниските гранки заради безбедно шетање по парковите.

Член 68

Под зеленило во смисла на оваа Одлука се подразбираат тревници, цветни и други насади, живи огради, грмушки, дрвја и дрвореди (во натамошниот текст: зелени површини).

Под јавни зелени површини во смисла на оваа Одлука се подразбираат зелените површини покрај улиците, плоштадите, културно - историските споменици, јавните паркиралишта, рекреативните површини, домовите на култура, детските игралишта, спортските терени, гробиштата и дворните места на јавните објекти на општината.

Сопствениците на дворните места и објекти се должни редовно да ги кастрат гранките на дрвјата кои излегуваат на јавна површина и во имотот на соседите.

Член 69

Одржувањето на зелените површини опфаќа:

- подигање, садење, одгледување и обновување на зелените површини;
- заштита на зелените површини од оштетување, болести и штетници;
- чистење на озеленетите површини; и
- одржување и чистење на патеките на озеленетите површини.

Одржувањето на јавните зелени површини го врши јавното комунално претпријатие основано од Општината врз основа на годишна програма донесена од страна на Советот на општина Илинден.

Годишната програма треба да содржи: планирање, начинот и мерките за одржување на истите, видовите на зеленило, поставување и видот на урбаната опрема и други

работи на одржување, како и трошоците за извршување на овие работи и изворите на средства.

Член 70

Водно - рекреативни површини се определени простори на подрачјето на Општината кои се користат од страна на граѓаните за одмор и рекреација во летниот период од годината (крајбрежните делови на акумулационите езера).

Член 71

Под рекреативни површини на подрачјето на Општината се подразбираат определени простори на подрачјето на општина Илинден кои од страна на граѓаните се користат за одмор и рекреација (посебни подрачја од ридско - планинските предели, полските предели, месности околу манастири, историски споменици, крајбрежни терени покрај реките, акумулационите езера и слично).

Одржувањето и уредувањето на рекреативните површини Општината може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности, здруженија на граѓани, спортско - рекреативни и еколошки друштва, излетнички друштва, месни заедници.

Член 72

Сечење и копање на дрвја, грмушки и живи огради во зелените површини може да се врши заради нивно редовно одржување, ако се суви, нападнати од штетни инсекти и растителни болести, ако пречат на подземните и надземните инсталации, кога се оштетени од елементарни непогоди, заради изградба на инвестициони објекти или поради реконструкција на зелените површини.

За сите дејствија и работи од претходниот став потребно е да се има одобрение од Комуналниот инспектор.

Член 73

Одобрението од претходниот став на член 76 особено треба да содржи определувањето на рокот во кој треба работите да се завршат како и рокот во кој зелените површини треба да се доведат во првобитната положба.

Трошоците за извршување на сите работи утврдени во ставот 2 на овој член се на товар на инвеститорот, односно изведувачот на работите.

Член 74

На зелените површини и на земјиштето на кое е предвидено да се уредува зелена површина, комуналната инфраструктура може да се монтира само подземно.

По исклучок, во парк - шума и на шумени терени инсталациите од претходниот став може да се постават воздушно но под услов да не го попречуваат правилниот развоток на вегетацијата, да не го нарушуваат естетското изглед на зеленилото и да не го попречуваат нормалното користење на овие зелени површини.

Член 75

Во парковите , јавните зелени површини забрането е:

- корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда;
- било какво оштетување на зеленилото (соголугање и засекување на стеблата, газење и седење на тревниците, кинење на цвеќе, откорнување на цветни и тревни посеви и слично);
- собирање на плодови и цветови од дрвјата;
- копање и изнесување на земја, копање на канали, вршење на прекопи и слично;
- фрлање и оставање на отпадоци надвор од местото определено за таа намена;
- истоварување и оставање на стока, амбалажа, шут, градежен и огревен материјал и слично на и покрај зелените површини;
- чување и пасење на добиток и живина;
- закачување, ковање и потпирање на рекламни паноа, натписи и лепење на плакати на дрвјата;
- уништување и оштетување објекти, уреди, инсталации, комунална опрема, рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и слично;
- минување, запирање, паркирање и оставање на било кој вид возила и нивно миење;

- кршење, оштетување или уништување на корпите за отпадоци, на чешмите, канделабрите и на други уреди и објекти што им служат на зелените површини;
- изведување на било какви други работи кои доведуваат до уништувањена зелените површини;
- пуштање на отпадни води, киселини, моторно масло и секаква друга материја што предизвикува загадување;
- истоварување, оставање и складирање на разен материјал (огревно дрво, јаглен, отпадно дрво, железо, лим и слично);
- фрлање на отпадоци и други предмети во фонтаните;
- газење по затревнатите површини во парковите;
- косење на тревата во парковите и другите зелени површини без одобрение;
- кубење и кинење на цвеќе;
- палење на огнови во парковите и парк- шумите;
- поставување на разни предмети на стеблата и гранките (светилки, носачи на жичани водови, орманчиња, скали и слично);
- паркирање на лесни и тешки товарни возила

Одржување на локални улици и патишта, улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење

Член 76

Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење во смисла на оваа Одлука се подразбира редовно одржување на вертикалната и хоризонталната сигнализација и другите инфраструктурни објекти на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Илинден (сообраќајни знаци, патокази, оградите на мостовите, надвозниците и слично) и одржување на локалните патишта и улици.

Член 77

Работи за редовно одржување на локалните патишта и улици се:

- чистење на коловозот, уредување на банкини, заштита на косини, насипи, усеци и засеци, чистење и уредување на одводите на патот, енденците, риголи, патни канавки, сливници, поправка на потпорни и обложни ѕидови и други објекти на патот;
- работи на одржување на електрични инсталации - замена на дотраени светилки на раскрсници и друго осветлување на патот;
- одржување на прегледност на локалните патишта и улици особено на места на вкрстосување;
- косење на трева уредување и одржување на зелени површини и насади во патниот појас;
- чистење снег и мраз од коловозот, посипување на коловот со сол или абразивни средства во осојничките места, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на мраз на коловозот; чистење, поставување, замена и поправка на хоризонталната и вертикалната сигнализација на патот, на огради и заштитна мрежа на патот и на друга опрема на патот.

Дејноста одржување на локални улици и патишта општината може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите за трајно и квалитетно вршење на оваа комунална дејност (во натамошниот текст: давател на услугата).

Член 78

Заради заштита на локалните патишта и улици забрането е:

- заземање земјиште од локалниот пат или улица;
- спречување на истекување на атмосферски води, ниту менување на природниот тек на водите;
- пасење на стока, косење на трева, оштетување и сечење на дрвјата покрај патот, како и оштетување и однесување на материјалите наменети за одржување на локалните патишта и улици;
- спуштање на дрвја и други материјали по косините на патот;

- влечење на греди, трупци, плугови, камени блокови и железнички шипки и други слични предмети;
- кочење на запрежни возила со блокирање на тркалата;
- свртување на работни машини и други уреди при обработка на земјата;
- градење на поила за стока и пуштање на стока во заштитниот појас;
- фрлање шут, отпадоци, држење на ѓубришта или гнојни јами во заштитниот појас на патот;
- оставање на отпадоци, смет или други материјали на коловозот, банкината, патниот појас или тротоарот;
- испуштање на отпадни или други води и други нечистотии на патот и во патниот појас или во одводните канали или спречување на истекнување на водата по патот или одводните канали;
- нанесување кал од пристапните патишта на патот со современ коловоз;
- приклучување или исклучување на возила од патот надвор од уредените места определени за тоа;
- движење на возила по пешачка патека (тротоар или банка на патот);
- поставување светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот;
- терање на стока надвор од местата определени за премин преку патот;
- попречување користење на патот или улицата, прекопување на коловозот, оставање пречки и друг материјал на коловозот или неовластено поставување разни препречки;
- уништување сообраќајни знаци, патокази, семафорски уреди и друга опрема која е во функција на локалните патишта и улици;
- отварање и отстранување на поклопците (капаците) на уличните шахти и решетки;
- фрлање на снег и мраз
- вршење на други работи со кои може да се оштети патот или да се попречува и загрозува сообраќајот на патот.

Член 79

Користење на општински пат со возило кое е празно или заедно со товарот ги надминува пропишаните услови во поглед на димензиите, вкупната тежина и оскиниот притисок се врши врз основа на Дозвола за вонреден превоз издадена од градоначалникот.

Ако за вонредниот превоз е потребно да се превземат мерки за обезбедување, потпирање и зајакнување на објектите на патот и слично, трошоците во врска со преземањето на тие мерки ги поднесува превозникот.

Во дозволата за вонреден превоз се одредува начинот и условите за извршување на превозот и трошоците за тој превоз.

Превозникот ги сноси сите трошоци за настанатите оштетувања на патот и објектите на патот од вонредниот превоз.

Не смее да се одобри вонредниот превоз од ставот (1) на овој член доколку со извршувањето на вонредниот превоз би настанале поголеми и трајни оштетувања на патот или ако постојат други алтернативни патишта.

Член 80

Прекумерно користење на јавен пат или негов дел е времено или трајно користење на патот на повеќе од 50% од сите извршени превози на стока на патот, поради извршување на инвестициони работи или заради вршење на производни и услужни дејности (искористување на камења, руди или слично).

Прекумерното користење на јавниот пат се утврдува врз основа на просечен годишен дневен сообраќај на товарни возила со носивост поголема од 10 тона, утврден со најмалку четирикратно броење на сообраќајот на соодветниот пат од страна на прекумерниот корисник.

Прекумерен корисник на патот е правно или физичко лице кое изведува инвестициони работи или дејности од ставот (1) на овој член.

За одобрување за прекумерно користење на општинскиот пат од ставот (1) на овој член, корисникот поднесува барање до надлежниот орган во општината, по кое надлежниот орган во општината, е должен во рок од 15 дена да одговори по истото.

Трошоците за прекумерното користење на јавниот пат паѓаат на товар на корисникот на патот.

Член 81

Телефонски, телеграфски и други кабловски водови, нисконапонски електрични водови, односно водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди и други слични уреди можат да се поставуваат во заштитниот појас на општинските патишта и улици по добивање на одобрување издадено од општината.

Општината може да побара од управителот на инсталациите и уредите на овој член да ги преуреди или премести кога тоа е потребно заради обновување или реконструкција на јавниот пат или заради спроведување на мерки за заштита на патот и безбедноста на сообраќајот.

Одобрувањето не смее да се издаде ако со нивното поставување би се оштетил патот или ќе биде загрознена безбедноста на сообраќајот, ако поставувањето битно влијае на одржувањето на патот или би била оневозможена неговата реконструкција.

Дрвјата и другите шумски и земјоделски култури и насади покрај јавен пат, не смеат да ја попречуваат прегледноста на патот, односно да ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот на патот.

Од сопственикот може да се побара да ги исече, односно поткастри дрвјата и другите насади заради зголемување на прегледноста и безбедноста на јавниот пат. Доколку сопственикот не постапи по барањето овие работи ќе ги изврши правното лице на кое му е доверено одржувањето на јавните патишта на сметка на сопственикот.

Член 82

На јавни површини може да се вршат прекопи и слични дејствија заради поставување, поправка и замена на подземни и надземни инсталации и други објекти на комунална инфраструктура, уреди и комунална опрема само со согласност издадена од надлежното одделение од општина Илинден. Со согласноста од став 1 на овој член се определува рокот за извршување на прекопот, мерките за заштита на имотот и граѓаните, обврската за геодетско снимање на подземната инсталација, како и рокот и начинот на доведување на јавната површина во првобитна состојба.

Инвеститорот на работите од став 1 на овој член е должен на сметка на општина Илинден да депонира средства за покривање на трошоците за доведување на јавната површина во првобитната состојба.

Работите од став 1 на овој член, не можат да се вршат непосредно по уредувањето на јавната површина, освен во случај на потреба заради итно отстранување на дефект на комуналната инфраструктура.

Со барањето за прекопување на јавна површина инвеститорот е должен да поднесе: прописна техничка документација и доказ за депонирани средства од член 83 на оваа одлука.

Кога е неопходно да се отстранат последиците настанати од дејство на виша сила, или се работи за дефект чие неотстранување може да го загрози здравјето и имотот на граѓаните, дозволено е прекопување на јавните површини без согласност.

Инвеститорот на работите е должен во рок од 3 дена од денот на настанувањето на последиците од виша сила, односно дефектот, да поднесе писмено барање за издавање согласност за прекоп.

Член 83

Правното лице кое ја извршува Програмата за јавна чистота е должно, секојдневно, да го известуваат Одделение за инспекциски надзор на Општина Илинден за состојбата на јавните сообраќајни површини и за мерките што се преземени за извршување на Програмата.

Начинот, нормативите и другите услови за отстранување на снегот се утврдува со Програма донесена од Советот на Општина Илинден.

Снегот од покривите покрај јавните сообраќајни површини се отстранува кога постои можност да се одронат и да ја загрозат сигурноста на сообраќајот.

Член 84

Зимското одржување на локалните патишта и улици опфаќа редовно чистење на сметот од коловозот, паркиралиштата и тротоарите и фрлање на сол во услови на голомразица.

Член 85

За отстранување на снегот и ледот од јавните паркиралишта, пазарите, спортските објекти и слични простори се грижат правните или физичките лица кои управуваат со тие површини, односно кои обавуваат деловна дејност.

Член 86

За отстранување на снегот од тротоарите и влезовите пред стамбените објекти, деловните простории одговорни се сопствениците на зградите, односно сопствениците и корисниците на стамбените објекти и деловните простории.

Член 87

Јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината должно е за одржување на улиците и тротоарите во зимски услови и тоа чистење на снегот од тротоарите и плоштадите, правење пешачки патеки, а по потреба машинско и рачно посипување на сол.

Одржување на гробови, гробишта и давање погребални услуги

Член 88

Гробишта во смисла на оваа Одлука, се земјишта кои служат за закоп на умрените, како и земјишта на кои постојат видливи знаци за закопување на умрените.

Член 89

Гробиштата се изградуваат, уредуваат и одржуваат во согласност со урбанистичките и санитарните прописи. Одржување на гробиштата е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата што подразбира изведување на работи заради зачувување на основните барања на објектот во текот на неговата употреба;
Гробна такса (гробарина) е надомест за одржување на гробиштата;
Во местата во кои живеат припадници на разни вероисповести, на гробиштата се определува дел за секоја вероисповест.

Член 90

Закопот на умрените се врши само на гробиштата. На гробиштата се закопуваат умрени лицата кои во часот на смртта имале живеалиште или престој на подрачјето на општината.

Член 91

На гробиштата, освен гробовите, гробниците, надгробните споменици и надгробните знаци, можат да се градат само објекти за санитарна и техничка служба на гробиштата, мртвечница за чување на умрените до закопот и други објекти во функционална намена на гробиштата.

Член 92

На гробиштата може да се одржуваат само собири кои се во врска со погребот или со вообичаените помени.

Член 93

Со гробиштата управува Управител на гробишта кој врши работи на изградба, реконструкција, управување и одржување на гробиштата;
Управител на гробишта е јавното комунално претпријатие за комунални дејности Илинден основано од општината на кое од страна на Советот на Општина Илинден е доверено правото за вршење на оваа дејност.
Давателите на услугата донесуваат план за уредување, одржување и користење на гробиштата, го обезбедуваат закопот на посмртните останки на починатиот и водат евиденција за гробните места.

Член 94

За уредување и одржување на гробиштата се грижи давателот на услугите, а за уредување на поедините гробови се грижат корисниците на услугите.

На гробиштата или во нејзина непосредна близина мора да се одреди посебен простор за фрлање на ѓубре, остатоци од венци и цвеќиња како и останатите отпадоци.

Член 95

Давателот на услугите кој управува со гробиштата се грижи за:

- обезбедување на потребните санитарно технички објекти во гробиштата на погодно место, како што се чешми, полски клозети и друго;
- продноста и исправноста на патеките;
- исправноста на објектите за вода;
- одржување на зеленилото;
- чистење на гробиштата и слично.

Член 96

Вршењето на верските обреди на гробиштата е слободно секој ден.

Граѓаните и лицата корисници на земјиштето на гробиштата се должни да се придржуваат на редот за одржување на гробиштата и да се однесуваат онака како што одговара на местото и должното почитување кон починатите.

Член 97

На гробиштата не се дозволува: носење на кучиња и други животни, пасење на стока, неовластено косење на трева, оштетување на гробовите, надгробните споменици и знаци, клупите и останатите објекти, оштетување на оградата на гробиштата, собирање на прехранбени и други производи од гробовите оставени од блиските на починатите, поставување на непристојни натписи или било какви реклами.

Забранети се натписи со кои се навредува било чија националност и верска припадност или со кој се навредува почитувањето на починатиот.

Член 98

Давателот на услугите, со претходно добиена согласност на подрачната единица на Министерството за здравство може да одобри екскумација на гробовите по барање на заинтересираното лице или по барање на надлежен орган.

Член 99

Давателот на услугите треба да води евиденција за:

- сите видови на гробови;
- починатите лица закопани во гробиштата;
- ископаните лица што биле закопани на гробиштата, а покасно се пренесени на друга гробишта;
- именик за закопаните лица со ознака на местото на кое тие се закопани.

Член 100

Оператор на погребални услуги е физичко или правно лице кое врши работи на преземање на умреното лице од местото каде што починало, превезување до мртвечница, чување, опремување и превоз на умреното лице до местото на погреб, погребување или кремирање. Преносот на посмртните останки на починатиот го врши Оператор на погребални услуги со мртвечка кола.

Одржување на јавно осветлување

Член 101

Под одржување на јавното осветлување се подразбира одржувањето на уличното осветлување во исправна состојба и тоа одржување на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела (сијалици и арматури), чистење и боење на електричните столбови.

Член 102

Јавните сообраќајни површини, пешачките и другите главни патишта на јавните зелени површини мораат да имаат јавно осветлување. Светлосните тела мораат да бидат функционални и естетски обликувани.

Јавното осветлување мора редовно да се одржува во состојба на функционална способност.

Јавното осветлување, по правило, мора да свети преку целиот ноќен период.

Член 103

За одржување на јавното осветлување Советот на општина Илинден донесува Годишна програма за одржување на јавното осветлување на Општината во која е утврдена динамиката и обемот на одржувањето, како и потребните средства за одржување на јавното осветлување и потрошувачката на електричната енергија за јавното осветлување, прибраната такса од корисниците и бројот на корисниците.

Член 104

Овластеното одделение од општина Илинден се грижи за спроведување на реализацијата на Годишната програма за одржување на јавното осветлување.

Член 105

Заради исправно и целосно функционирање на јавното осветлување забрането е:

- оштетување и уништување на светлосните тела и светлосните столбови;
- поставување огласи, известување, реклами и слично освен исклучиво со одобрение на одделението за урбанизам на општина Илинден.

Одржување на комунални уреди

Член 106

Под одржување на комунални уреди се подразбира одржување во функционална состојба на чешми, фонтани и други комунални уреди и опрема.

Член 107

На плоштадите и поголемите раскрсници можат да се постават јавни часовници кои мораат да бидат исправни.

Член 108

Јавните тоалети мораат да бидат опремени со соодветна опрема, да бидат уредни, исправни и да ги исполнуваат техничките и санитарни услови согласно законските и другите прописи.

Член 109

За уредување и одржување на комуналните уреди и објекти како што се јавните тоалети, фонтани, водоскоци, чешми и други слични украсни комунални уреди ќе се грижи јавното претпријатие за комунални работи основано од општината.

Член 110

Јавните телефонски говорници, поштенските сандачиња и банкомати ги поставува и одржува правното лице кое ја обавува дејноста на поштенските услуги и телекомуникацијата.

Член 111

Заради функционалноста на намената на комуналните уреди забрането е:

1. Миеење и перење на јавните чешми, фонтани;
2. Напојување на животни на јавните чешми, фонтани и водоскоци;
3. Кршење на уредите и опремата;
4. Пишување на натписи, шарање или цртање на истите;
5. Фрлање и оставање на комунален отпад на истите;

6. Загадување на водата во фонтаните ;

7. Поливање со било какви течности на комуналните уреди.

Отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила

Член 112

Под отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила во смисол на оваа Одлука се подразбира начинот и постапката за отстранување на оштетени, неисправни, неправилно или непрописно паркирани возила од јавните сообраќајни површини на општина Илинден.

Член 113

Остранувањето на оштетени, неправилно или непрописно запрени и паркирани возила од јавни сообраќајни површини, се врши во случај кога тие се паркирани на места каде што е забрането запирање и паркирање како и во случај кога тие преставуваат непосредна опасност за учесниците во сообраќајот или се особена пречка за одвивање на сообраќајот.

По исклучок од претходниот став на овој член, неправилно и непрописно запрени и паркирани возила на јавна сообраќајно површина, се острануваат и во случај кога тие го нарушуваат естетскиот изглед на општината.

Остранувањето на неправилно или непрописно паркирани возила од други јавни површини се врши и во случај кога тие го оштетуваат зеленилото и го нарушуваат естетскиот изглед на општината.

Член 114

Остранувањето на неправилно или непрописно паркирани возила во смисла на одредбите на оваа одлука, се врши со блокирање на тркалата на неправилно или непрописно паркираните возила со блокатори на тркала/лисици.

Блокирањето на неправилно или непрописно паркирани возила го врши комуналниот инспектор/комунален редар.

За извршеното блокирање комуналниот инспектор/комунален редар е должен да го известат овластеното службено лице на ОВР Гази Баба.

Член 115

Остранувањето на блокаторите ќе се изврши врз основа на платена глоба од страна на имателот на возилото изречена во мандатна постапка од страна на овластено службено лице на ОВР Гази Баба.

Член 116

Во случај на имателот на возилото нема да ја плати глобата изречена во мандатна постапка, поради што од возилото нема да се остранат поставените блокатори, општината нема да сноси никаква одговорност за судбината на возилото, односно за причинетата штета на трети лица, која е резултат на непрописно или неправилно запрено или паркирано возило.

Член 117

Доколку корисникот на јавното паркиралиште не изврши плаќање на услугата за паркирање, ќе се смета дека паркирањето е непрописно и овластеното лице на организаторот на паркирањето може да побара блокирање на тркалата.

Член 118

Под одржување и користење на јавниот простор за паркирање се подразбира одржување на просторот за паркирање и објектите во него и давањето на соодветни услуги како и утврдувањето на начинот на неговото користење согласно Одлуката за определување на јавни паркиралишта на подрачјето на општина Илинден како и мерки за остранување на неправилно и непрописно запрени или паркирани возила од јавните сообраќајни и други јавни површини

Јавните паркиралишта мораат да се одржуваат чисти и уредни.
На јавните паркиралишта забрането е да се врши било каква трговска дејност, да се врши утовар и истовар на стока и други работи што не се во согласност со намената на јавниот простор за паркирање.

Член 119

Хаварисани, односно оштетени возила е она возило кое поради настаната хаварија или дотраеност не е во состојба да се движи со силата на сопствениот мотор.
Неправилно или непрописно паркирано возило е она возило кое е паркирано на јавните сообраќајни површини спротивно на важечките прописи.

Член 120

Под отстранување и чување на возила во смисла на оваа Одлука се подразбира подигање и транспортирање на возилата со специјални возила и нивно времено сместување во специјално обезбеден простор за нивно чување.

Член 121

Отстранувањето на возилата од јавните сообраќајни површини го врши овластениот субјект определен од страна на општината а по налог на овластено лице.

Член 122

За отстранување на хаварисаните возила комуналниот инспектор на сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото ќе му издаде решение со кое ќе му наложи отстранување на возилото во рок од 3 дена од денот на врачувањето на решението.

Доколку сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото не го отстрани сам возилото во рокот утврден во претходниот став на овој член надлежните инспекторски органи изготвуваат записник и издаваат наредба за отстранување на возилото до овластениот субјект за отстранување.

Во записникот треба да се содржат најмалку следните податоци:

- тип, марка и регистарски број на возилото;
- состојба на возилото;
- кус опис на оштетувањето доколку возилото е оштетено.

Овластениот субјект по издадената наредба од страна на овластените службени лица е должен веднаш да отпочне со отстранување на возилото во присуство на овластените службени лица.

Ерадикација на животни скитници

Член 123

Под ерадикација на животни скитници во смисол на оваа Одлука се подразбира хумано решавање на проблемот со животните - скитници и тоа: собирање, привремено згрижување, стерилизирање, вакцизирање, дехелментизација на здравите и еутаназија на болните кучиња и мачки скитници со цел за зачувување на здравјето на населението и отстранување на изворите на заразните заболувања, како и смалување на можноста од нивно пренесување, спречување на евентуални економски штети и унапредување на хигиенските услови на живот.

Член 124

Решавањето на проблемот на животните скитници општина Илинден може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите согласно законските прописи.

Заловувањето на кучињата ќе се врши од квалификувани лица на начин кој нема да предизвика непотребна болка или страдање.

Интервенциите од претходниот член ќе ги врши доктор по ветеринарна медицина.

Естетско уредување на населените места

Член 125

Под уредување на населените места на подрачјето на општина Илинден се подразбира уредување на надворешните делови на зградите, излозите, поставувањето на реклами, натписи и оградите, јавното осветлување во посебни прилики на свечености и празници, комуналните објекти и комуналната опрема и уредување на другите површини во склоп на поставувањето објекти и слично.

Член 126

Забрането е уништување на фасадите на зградите и по нив да се испишуваат пораки, известувања, да се црта, шара или на друг начин да се валкаат или нагрдуваат.

На прозорците, балконите, оградите и на другите слични делови на зградата по правило се држи цвеќе и украсни билки.

Член 127

Оградите покрај јавните површини мораат да бидат изработени така да се вклопуваат на околината, по правило од украсна жива ограда, и не смеат да бидат изведени со бодликава жица, колци и слично.

Правните и физичките лица се должни оградите покрај јавните површини кои ги користат да ги држат уредни, за да не пречат на видливоста на сообраќалницата и да не претставуваат опасност за минувачите.

Оградите од украсно зеленило (жива ограда) покрај јавните сообраќајни површини мораат редовно да се одржуваат и најмалку два пати годишно да се режат, така да не се протегаат преку регулационата линија на јавната сообраќајна површина и да не сметаат на сообраќајот и пешаците.

Дрвјата и гранките кои се надвиснати над оградите, редовно да се кројат за да не пречат на видливоста на сообраќајот и на тротоарскиот дел за пешаците.

Член 128

Дворовите, градините и другите слични површини пред објектите и неизграденото градежно земјиште покрај јавните површини, сопственикот, односно корисниците мораат да ги одржуваат.

Член 129

Излозите на продавниците и другите деловни објекти мораат да бидат естетско уредени во склоп на самиот објект и околината на која се наоѓаат и сопствениците на истите се должни редовно да ги одржуваат, а ноќе задолжително светлата да бидат вклучени.

Аранжирањето на излозите по правило треба да е соодветно изложување на стоките за кои е и наменет објектот.

Разните натписи, реклами, соопштенија и слично кои се поставуваат на самите излози потребно е да бидат естетско обликувани.

Член 130

За време на новогодишните и божиќните празници потребно е излозите на продавниците и другите деловни објекти од страна на сопствениците или корисниците да бидат свечено украсени.

За време на новогодишните и божиќните празници и во посебни прилики на свечености, плоштадите и потесниот реон на централното подрачје потребно е да бидат свечено украсени и јавното осветлување да биде дополнето со свечено украсни светлосни елементи.

Одржување на јавни санитарни јазли

Член 131

Јавните санитарни јазли ги одржува јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината или друго правно или физичко лице овластено од страна на Општината.

Јавните санитарни јазли мораат да бидат опремени со соодветна санитарна опрема и субјектите од став 1 на овој член должни се истите да ги одржуваат во чиста и исправна состојба, редовно да ги одржуваат и дезинфицираат.

Член 132

Јавните санитарни јазли мораат да бидат изградени според пропишаните санитарно - хигиенски услови, односно да се изградени од тврд материјал, поврзани со канализација и водовод.

Член 133

За користење на јавните санитарни јазли да се наплатува соодветен надоместок што ќе го определи давателот на услугата.

Член 134

Забрането е оштетување на санитарната и друга опрема во јавните санитарни јазли.

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Член 135

Со дезинсекција се уништуваат инсекти, кои не можат да се уништат штетни инсекти (муви, комарци и слично)

Со дезинфекција се уништуваат штетни бактерии во комунални објекти (јавни водни површини).

Со дератизација се уништуваат глувци и староци.

Член 136

Целта на дезинфекцијата и дератизацијата е зачувување на здравјето на граѓаните, отстранување на изворите на заразни заболувања и намалување на можности за пренесувањена зарази.

Член 137

Советот на општина Илинден донесува годишна програма за дезинсекција, дезинфекција и дератизација.

Програмите од претходниот став на овој член го содржат начинот на вршење на дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата, периодот на вршење на овие активности и потребните средства, како и изворите на финансиски средства.

Член 138

Вршењето на дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата општина Илинден може да го довери на овластен субјект специјализиран за вршење на истите дејности.

Општината навремено преку средствата за јавно информирање е должна да ја извести јавноста за времето и начинот на спроведувањето на дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата и за мерките за заштита што треба да ги преземат граѓаните.

Отстранување и чување на ситна и крупна стока, живина и пчелни семејства во општина Илинден

Член 139

Чувањето на крупна и ситна стока и живина во населените места е дозволено по издадено одобрение за градење за објектите во кои се чува добитокот а кои треба да бидат одалечени од стамбените објекти на соседите најмалку 10 метри и да бидат превземени сите санитарно-хигиенски и здравствени мерки .

Пчелните семејства треба да бидат поставени на оддалеченост од најмалку 500 метри од населеното место.

Во населените места на подрачјето на општината може да се чува добиток, пчелни семејства и перната живина на начин пропишан со посебните прописи за санитарно - здравствено и хигиенска заштита.

Забрането е колење на ситна и крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.

Се забранува задржување, напасување и хранење на ситна крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.

Член 140

Носењето на добиток може да се врши до зелениот и сточниот Пазар и обратно во специјални корпи на начин на кој не се загрозува безбедноста на сообраќајот и улиците.

Член 141

Во градежниот опфат чување на гулаби е дозволено само во дворните места на индивидуалните станбени објекти.

Гулабарникот треба да биде изграден од погоден материјал со бетонски под, истиот постојано да се одржува во хигиенска состојба. Чувањето и одгледувањето на гулаби не смее да пречи во нормалното живеење на соседите.

До колку гулабите го пореметуваат нормалното живеење на соседите на било кој начин надлежните инспекциски органи можат да наредат преместување на гулабарникот или забрана на чување и одгледување на гулаби.

Член 142

На подрачјето на општина Илинден во кругот на едно домаќинство може да се чуваат до две кучиња под услов истите да бидат регистрирани во надлежната ветеринарна институција и редовно вакцинирани.

Сопствениците на кучиња се должни своите кучиња да ги држат во сопствените дворни места.

Кучето може да се изведе надвор од дворното место само со кошница на устата и врзано со каиш.

Сопственикот на кучињата е должен сместувањето и чувањето на кучињата да го уреди на начин што нема да пречи на мирот и спокојството на соседите.

Не е дозволено чување на кучиња со кут на постојано лаење и завивање.

Не е дозволено чување на кучиња во згради и во нивните дворови освен чување на кучиња со педигре за кои сопственикот има прибавено писмено одобрение на куќниот совет на колективната станбена зграда.

Ситната и крупната стока и живината мора да бидат регистрирани кај надлежната ветеринарна установа согласно законските прописи и редовно да бидат вакцинирани.

Фармите можат да бидат изградени само по издадена согласност од Министерство за земјоделие и добиено одобрение за градење.

Комунален ред во населените места на подрачјето на општина Илинден

Член 143

Во населените места на подрачјето на општина Илинден во кои не е изградена канализација за отпадни води, отпадните води, односно фекалиите се испуштаат задолжително во септички јами.

Септичките јами не смеат да бидат отворени, потребно е да бидат водонепропусни и изградени согласно постоечките стандарди. Септичките јами треба да бидат оддалечени од станбените и деловните простории, односно објекти на соседите најмалку 10 метри, а од водоснабдителните објекти најмалку 15 метри.

Доколку површината на просторот на дворните места е помала и не можат да се исполнат условите од претходниот став, септичките јами можат да бидат и на помало растојание оддалечени од објектите на соседите кое не може да биде помало од 6 метри.

Септичките јами треба редовно и хигиенски да се одржуваат.

Септичките јами не смеат да се празнат на јавните и сообраќајните површини, ниту во отворените канали за истек на атмосферските води, ниту да истекуваат и прелеваат во дворното место на соседите.

Септичките јами забрането е да се испуштаат во отворени одводни канали, јавни сообраќајни површини, во сопствени дворови и имоти на соседи.

Член 144

Во населените места на подрачјето на општина Илинден во кои не е изградена канализациона мрежа сопствениците и корисниците треба да имаат изградено санитарно - хигиенски тоалети.

Тоалетите можат да бидат изградени во дворните места на растојание најмалку од 10 метри од соседите, да бидат изградени според пропишаните санитарно-хигиенски услови и истите редовно да се одржуваат чисти, да се варосуваат и дезинфицираат.

Член 145

Чистењето на септичките јами и полските тоалети треба да го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината, а по извршеното чистење мора да се изврши дезинфекција на теренот околу септичката јама и полскиот клозет.

Член 146

Шталскиот отпад да се собира на оддалеченост од најмалку 10 метри од објектите на соседите и тоа во ограден и покриен простор, најмногу до 2м³ по што истиот редовно да се изнесува.

Течниот дел (осоката) да се одведе во септичка јама.

Екскретот од живина не треба да се расфрла на следните површини и периоди:

- на мочурливо земјиште
- на земјиште кое е замрзната или покриено со снег
- површини на кои се врши дренажа со цевки или канали каде каналите делумно или потполно се исполнети со почва
- екскретот не треба да се расфрла на земјиштето при крајот на годината за да не биде покриено со снег во текот на зимата
- екскретот треба да се расфрла подобро порано отколку подоцна за време на вегетациониот период
- кога во рок од 48 часа се прогнозираат обилни врнежи
- екскретот треба да се расфрла само преку ден и веднаш да се изора

- кога правецот на ветерот е во насока на населени места или соседни куќи
- доколку нивата се наоѓа во близина на куќи
- кога е најголем ризикот за јавноста од предизвикување на миризба пр. Фестивали или јавни празници

Екскретот треба да се расфрла само преку ден и веднаш да се изора и треба да се расфрла со соодветен ланчест распрскувач, плиток инјектор или распрскувач за ѓубриво

Мерки за спроведување на комунален ред и надзор

Член 147

Мерките за спроведување на комуналниот ред за вршење на дејностите од член 2 на оваа Одлука се утврдуваат со посебни програми за секоја дејност поодделно во рамките на условите утврдени со оваа Одлука.

Програмите од став 1 на овој член ги донесува Советот на Општина Илинден.

Член 148

Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука врши Одделението за инспекциски надзор.

Надлежните општински инспектори вршат инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија основани од општината, над физичките и правните лица на кои Општина Илинден им дала дозвола за вршење на комунална дејност, над законитоста во работењето на субјектите во комуналните дејности на подрачјето на општината како даватели на комуналните услуги така и над правните и физичките лица кои се назначени како корисници на комуналните услуги согласно одредбите на оваа Одлука.

Член 149

За извршениот инспекциски надзор, односно утврдената состојба и преземените мерки од надзорот, надлежните општински инспекциски органи се должни да состават записник и да го достават на физичкото и правното лице каде што вршел инспекција.

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека е сторен прекршок должен е да покрене постапка пред надлежниот орган.

Член 150

Надлежните општински инспектори по извршениот инспекциски надзор донесуваат решение.

Со решението се наредува на физичките и правните лица дејствија со цел одржувањето на комуналниот ред согласно одредбите на оваа Одлука.

Член 151

Жалба против решението од претходниот став на овој член може да се поднесе до Комисијата согласно Законот за комунални дејности. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 152

Физичките и правните лица се должни на надлежните општински инспекции да овозможат несметано обавување на надзорот, а во начело пристап до просторите, објектите, земјиштето, апаратите и уредите, да дадат лични податоци и да пружат други потребни известувања за предметот.

Член 153

Ако надлежните општински инспектори во својата работа наидат на отпор, можат да побараат помош од надлежните полициски органи.

Член 154

Контрола на спроведувањето на оваа Одлука врши комуналниот инспектор и комуналните редари.

При вршење на контролата комуналните редари имаат право да ги проверат идентификациските документи на лицата поради потврдување на нивниот идентитет.

За констатираните неправилности при контролата комуналниот редар составува записник и изрекува мандатна казна на самото место согласно со Законот за јавна чистота и Законот за прекршоците.

Казнени одредби

Член 155

За непочитување на ова Одлука ќе се применуваат казнените одредби:

-Комунална дејност: **Снабдување со вода за пиење** - казнените одредби од Законот за Снабдување со вода за пиење.

-Комунална дејност: **Одведување и прочистување на отпадни води и Одведување и испуштање на атмосферски води** - казнените одредби од Законот за одведување на урбани отпадни води.

-Комунална дејност: **Јавен градски и приградски превоз** – казнените одредби од Законот за Превоз во патниот сообраќај.

-Комунална дејност: **Обработка и депонирање на комунален отпад** - казнените одредби од законот за Управување со отпад.

-Комунална дејност: **Одржување на гробови, гробишта и давање погребални услуги**- казнените одредби од законот за гробишта и погребални услуги.

-Комунална дејност: **Одржување на јавна чистота**- казнените одредби од законот за Јавната чистота.

Член 156

За останатите комунални дејности од Одлуката се применуваат казнетите одредби предвидени во член 43 од Законот за Комуналните дејности и тоа:

-со глоба во износ од 50 Евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице во мандатна постапка ако постапува спротивно на членовите од оваа Одлука.

Преодни и завршни одредби

Член 157

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за комунален ред (Службен Гласник на општина Илинден бр.1/1998)

Член 158

Оваа Одлука влегува во сила осум дена по објавување во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-1891/4
Од 30.06.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година

Се објавува Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, бр.07-1891/5 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/3
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 од Закон за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 20 став 1 точка 11 од Статут на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 14 став 8 од Законот за јавните патишта (Сл.весник на РМ бр.84/08, бр.52/09, бр.114/09, бр.124/10, бр.23/11, бр.53/11, бр.44/12, бр.168/12, бр.163/13, бр.39/14 и бр.42/14), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, донесе:

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција, рехабилитација, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година

член 1

Со оваа Програма се утврдуваат средствата за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, како и нивната распределба.

член 2

Изворите на средствата за финансирање на Програмата за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година се:

РБ	Изворите на средствата за финансирање	денари
1	Буџет на Општина Илинден за изградба и реконструкција на локални улици и патишта	63.663.087,00
2	Агенција за државни патишта	4.214.000,00
3	Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	18.022.913,00
Вкупно		85.900.000,00

член 3

Распределбата на средствата за изградба, рехабилитација, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици ќе се врши на следниот начин:

Б Р	Активност	износ (денари)
1	Изработка и ревизија на проекти	2.000.000,00
2	Надзор на изградба на улици и патишта	1.500.000,00
3	Изградба на улици и патишта	20.000.000,00
4	Изградба на мостови	15.000.000,00
5	Реконструкција на мостови	350.000,00
6	Реконструкција, рехабилитација, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици	44.150.000,00
7	Изградба и одржување на вертикална и хоризонтална сигнализација	1.100.000,00
8	Зимско одржување	1.800.000,00
ВКУПНО :		85.900.000,00

член 4

Оперативни задачи кои ќе се извршат при спроведување на програмата се :

1.Изработка на основни проекти за изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локални улици и патишта, тротоари, мостови и пешачки мостови и тоа:

- Изработка на проект за новопланирана улица „2“ во урбан блок 28 локалитет 13 н.м. Марино
- Изработка на проект за индустриска улица „2“ во урбан блок 29 локалитет 14 и 15 н.м. Марино .
- Изработка на проект за индустриска улица „4“ во урбан блок 29 локалите 14 и15 н.м. Марино .
- Изработка на проект за индустриска улица „3“ во урбан блок 29 локалитет 14 и 15 н.м. Марино
- Изработка на проект за индустриска улица „6“ во урбан блок 29 локалитет 14 и15 н.м. Марино .
- Изработка на проект за индустриска улица „7“ во урбан блок 29 локалитет 14 и15 н.м. Марино
- Изработка на проект за новопланирана улица 20 во н.м. Марино Блок 32 –Јака
- Изработка на проект за улица„ индустриска 1“стопански комплекс „Илинден “блок 5
- Изработка на проект за сервисна улица „3“ стопански комплекс „Илинден “блок 5
- Изработка на проект за индустриска улица „2“ стопански комплекс КО Илинден, УБ 2 ,УБ 3 И УБ 4
- Изработка на проект за индустриска улица „5“, стопански комплекс КО Илинден УБ-1
- Изработка на проект за индустриска улица „9“ стопански копмлекс КО Илинден УБ-2 ,УБ-3 И УБ-4
- Изработка на проект за новопланирана улица „3“ во локалите 19 н.м. Кадино
- Изработка на проекти за новопланирани улици во н.м Марино опфатени со урбанистички план за село Илинден,Марино и дел од КО Кадино,Блок 32- населба ЈАКА КО Марино
- Изработка на проекти за новопланирани улици опфатени со урбанистички план за село за Локалитет Спортски центар,
- Изработка на проект за мост на локален пат Кадино-Клучка автопат (М-3)
- Изработка на проект на армирано бетонски плочаст мост на локален пат Кадино- ул. 6
- Изработка на проект за реконструкција на мост на локален пат Кадино-Клучка автопат (М-3)
- Изработка на проекти за пешачки мостови во општина Илинден над канали

2.Изградба,реконструкција и рехабилитација:

- Рехабилитација на локален пат н.м Кадино-н.м Миладиновци
- Рехабилитација на пат н.м.Дељадровци – Манастирски комплекс Св.Ѓорѓија
- Рехабилитација на коловоз на локален пат н.м Миладиновци- н.м Текија – н.м Дељадровци
- Изградба на новопланирана улица 20 во локалитет ЈАКА н.м Марино

3.Изградба и реконструкција на мостови и пешачки мостови :

Изградба и санација на мостови на општинските патишта и улици на подрачјето на општина Илинден ќе се врши на приоритетни локации и ќе се опфатат мостовите:

- Изградба на мост на локален пат Кадино-Клучка автопат (М-3)
- Изградба на армирано бетонски плочаст мост на локален пат Кадино-ул. 6
- Реконструкција на мост на локален пат Кадино-Клучка автопат(М-3)

4.Одржување и заштита на општински патишта и улици:

- Реконструкција,рехабилитација и санација на општински улици и патишта

Реконструкцијата, санација и одржувањето на општинските патишта и улици ќе опфати тампонирање на постојни пробиени земјани патишта, крпење на ударни дупки, гребење и преслекување со асфалт, нанесување на двојна површинска пресвлека со потребна дебелина, санирање на поголеми оштетени патни појаси со комплетна реконструкција, санирање и уредување на банкини, поставување на рабници и нивна замена, отстранување на вегетација од банкните и канафките, заливање на површински пукнатини со употреба на емулзија, чистење на канафки и пропусти, реконструкција на неасфалтирани патишта со нанесување и набивање на носив тампонски слој за поравнување и проширување на трупот на патот.

Реконструкцијата и санацијата на општински патишта и улици ќе се врши и до објектите со јавна намена во населените места (црква и гробишта).

При реконструирањето и санирањето на општинските патишта и улици ќе се опфати и уредување на железнички премини.

- Изработка на цевасти и плочасти пропусти

Изработката на цевасти и плочасти пропусти подразбира проширување и санација на постоечки пропусти како и изградба на нови пропусти на локални улици и патишта.

5.Изградба и одржување на вертикална и хоризонтална сигнализација ќе се врши во согласност со Сообраќајните проекти за измена на условите и режимот на сообраќајот на улиците во општина Илинден и приоритетите на населените места во општината и тоа поставување и одржување на сообраќајни знаци, заштитна опрема и хоризонтална сигнализација (проекти со тех. бр.133/2005, тех. бр.152/2005, тех. бр.141/2005, тех. бр.174/2006, тех. бр.220/2006).

6.Зимското одржување на општинските патишта и улици е опфатено и ќе се врши согласно Програма за одржување јавна чистота на подрачјето на општина Илинден за 2014 година.

член 5

За реализација на Програмата ќе биде задолжено одделението или лицата овластени од страна на градоначалникот на општина Илинден.

член 6

Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност од приливот на средствата.

член 7

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/5
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година

Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, бр.07-1891/6 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/4
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 44 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 17 став 1, 3 и 7 и член 50а став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.51/2005, 137/2007, 91/2009 и 124/2010, 18/2011, 53/2011 и 144/2012, 55/2013 и 163/2013), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден30.06.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина
Илинден за 2014 година**

1. Со оваа Програма се врши изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година со број 07-3495/4 од 30.12.2013 година, донесена од Советот на Општина Илинден.

2. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, во точка 3 – Предмет на програмата се менува табелата:

Бр	Вид на Урбанистички план	нм	Површина (ха)	Основна намена
1	Урбанистички план за село за нм Илинден	Илинден	368,30	- Домување - Комерцијални и деловни намени - Јавни институции - Производство, дистрибуција и сервиси - Зеленило и рекреација - Инфраструктура
2	Урбанистички план за село за нм Марино	Марино	182,17	- Домување - Комерцијални и деловни намени - Јавни институции

				- Производство, дистрибуција и сервиси - Зеленило и рекреација - Инфраструктура
3	Урбанистички план за село за нм Кадино	Кадино	200,15	- Домување - Комерцијални и деловни - Јавни институции - Производство, дистрибуција и сервиси - Зеленило и рекреација - Инфраструктура
4	Урбанистички план вон населено место за дел од стопански комплекс Илинден УБ1, УБ2, УБ3, УБ4 и УБ5	Илинден	79.01	Г2 – лесна и загадувачка индустрија Б1-мали комерцијални и деловни дејности
5	Урбанистички план вон населено место Текија	Текија	1,00	Д4 – Меморијални простори-гробништа
6	Урбанистички план вон населено место – локалитет Езеро	Бучинци	20,00	Мешовита намена
7	Урбанистички план вон населено место Илинден и Ајватовци за Економска зона	Илинден Ајватовци	52,00	Г2 – Лесна и загадувачка индустрија
8	Урбанистички план вон населено место Илинден за Економска зона	Илинден	20,00	Г2 – Лесна и загадувачка индустрија
9	Урбанистички план вон населено место Дељадровци	Дељадровци	9,00	Мешовита намена
10	Урбанистички план вон населено место Кадино, Локалитет 10	Кадино	10,24	Г2 – Лесна и загадувачка индустрија

11	Изработка на општи акти за населени места во општина Илинден	Населени места во општина Илинден	Ке се дефинира по утврдување на планскиот	Мешовита намена
ВКУПНО:			930,87 ха	

3. Сите останатите одредби од Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, остануваат непроменети и истите се во примена.

4. Преодни и завршни одредби

Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/6
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино-Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014-2024 година

Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино-Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014-2024 година, бр.07-1891/7 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/5
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 24 и член 26 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино-Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014-2024 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши утврдување на Нацрт Урбанистички план вон населено место Кадино - Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014-2024 година.

Член 2

Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план е дефинирана преку следните граници:

- север-осовина на регулација на канал за одведување на вода
- исток-осовина на ул.“532“
- југ-осовина на ул.“1“ и
- запад-осовина на ул.“4“

Површината на планскиот опфат изнесува **10. 51 ха.**

Со Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино - Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014- 2024 година, се предвидува зона со класа на намена:

- **G2 - лесна и незагадувачка индустрија.**

Член 3

Нацртот на Урбанистички план вон населено место Кадино - Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014- 2024 година, со технички број **У01-06/14-2 од 06/2014 година**, изработен е од Друштво за производство, трговија и услуги **„ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ Сашко Иванов ДООЕЛ Битола.**

Член 4

Градоначалникот на Општина Илинден ќе организира јавна презентација и јавна анкета на овој Нацрт Урбанистички план вон населено место Кадино-Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014-2024 година, со утврдување на времето и местото каде што ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.

Член 5

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/7
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска документација за хотелски комплекс Бест Вестерн хотел Белви на КП бр.1762/1 КО Илинден, општина Илинден

Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска документација за хотелски комплекс Бест Вестерн хотел Белви на КП бр.1762/1 КО Илинден, општина Илинден, бр.07-1891/8 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/6
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска документација за хотелски комплекс Бест Вестерн хотел Белви на КП бр.1762/1 КО Илинден, општина Илинден

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од изработување на Локална урбанистичка планска документација за хотелски комплекс Бест Вестерн хотел Белви на КП бр.1762/1 КО Илинден, општина Илинден

Член 2

Со изработката на Локална урбанистичка планска документација за хотелски комплекс Бест Вестерн хотел Белви на КП бр.1762/1 КО Илинден, општина Илинден ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот, како и условите за градење на градбите на катастарската парцела КП 1762/1 К.О. Илинден - Општина Илинден и ќе се овозможи постапка за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба.

Опфатот на локална урбанистичка планска документација е по КП 1762/1 К.О.Илинден - Општина Илинден, со површина од 10,3ха.

Член 3

По утврдувањето на потребата од изработување на Локална урбанистичка планска документација за хотелски комплекс Бест Вестерн хотел Белви на КП бр.1762/1 КО Илинден, општина Илинден, истата треба да биде одобрена од страна на Градоначалникот на Општина Илинден.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/8
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за одобрување за поставување
на TDOA Приемник на Домот на култура Илинден**

Се објавува Одлуката за одобрување за поставување на TDOA Приемник на Домот на култура Илинден, бр.07-1891/9 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1974/7
Од 03.07.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за одобрување за поставување на TDOA Приемник на Домот на култура
Илинден

Член 1

Се одобрува поставување на TDOA Приемник на Домот на култура Илинден од страна на Агенцијата за електронски комуникации Скопје.

Член 2

Се овластува градоначалникот на општина Илинден во својство на овластено лице на општина Илинден да го потпише Договорот за закуп бр.1404-2802/57.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1891/9
Од 30.06.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок

Се објавува Заклучокот бр.07-1891/10 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден го донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1974/8
Од 03.07.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

1.Се Усвојува Информацијата за Проектот за намалување на невработеноста кај социјално загрозените групи во општина Илинден, СЕ ПРЕПОРАЧУВА на ЈКП „Илинден“ од н.Илинден да спроведе постапка за ангажирање на лица за одржување на јавна чистота и целосно да го превземе управувањето, раководењето и финансирање на проектот со тоа што приоритет при вработување ќе имаат лицата кои беа ангажирани во овој проект.

2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/10
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок

Се објавува Заклучокот бр.07-1891/11 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден го донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1974/9
Од 03.07.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 14 точка 1 и член 15 став 1 од Статутот на Општина Илинден ("Службен гласник на Општина Илинден" бр.15/2010), расправајќи по барањето за исправка на техничката грешка за градежна парцела ГП 18.17 во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино Блок 18, измена и дополнување општина Илинден плански период 2011-2021 (Одлука број 07-2097/6 од 21.08.2012 година), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06..2014 година донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Се врши исправка на техничка грешка во Табелата за нумерички податоци за градежната парцела 18.17, во посебните услови за изградба и во графичкиот дел – Синтезен приказ во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино Блок 18, измена и дополнување општина Илинден плански период 2011-2021 (Одлука број 07-2097/6 од 21.08.2012 година).

2. Овој Заклучок да се достави до Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина во Општина Илинден.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/11
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28-локалитет 13-измена и дополна-Општина Илинден плански период 2008-2018 Синтезен план - намена – Д1 парковско зеленило КП бр.257/11 КО Марино

Се објавува Одлуката за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28-локалитет 13-измена и дополна-Општина Илинден плански период 2008-2018 Синтезен план - намена – Д1 парковско зеленило КП бр.257/11 КО Марино, бр.07-1891/12 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/10
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 12 став 1 алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ бр.23/2011, бр. 54/2011, бр. 155/12 и бр. 72/13) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. весник на РМ бр. 56/2011 и бр. 162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 30.06.2014 година, донесе

ОДЛУКА

За потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28-локалитет 13-измена и дополна-Општина Илинден плански период 2008-2018 Синтезен план - намена – Д1 парковско зеленило КП бр.257/11 КО Марино

Член 1

Со ова Одлука **се потврдува** утврдената намена во Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28-локалитет 13-измена и дополна-Општина Илинден плански период 2008-2018 Синтезен план донесен од Советот на Општина Илинден со Одлука бр. 07-464/2 од 13.03.2009 година намена- **парковско зеленило**.

Член 2

Утврдување на потребата од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапка по поднесено барање бр.1816/1 од 28.04.2011 година, поднесено од лицето Стојко Тодоровски со адреса на живеење ул533 бр. 1Марино за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект – помошен објект изграден на КП бр. 257/11 КО Марино сопственост на Република Македонија чија што намена не е во согласност со намената на земјиштето –парковско зеленило утврдена со Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28-локалитет 13-измена и дополна-Општина Илинден плански период 2008-2018 Синтезен план.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавува во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/12
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Кадино и Мралино локалитет 16 и 17 Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 – измена и дополна за КП бр.381/1 КО Кадино – намена сообраќајница дел од ГП2.1 со намена Д3 – Спорт и рекреација

Се објавува Одлуката за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Кадино и Мралино локалитет 16 и 17 Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 – измена и дополна за КП бр.381/1 КО Кадино – намена сообраќајница дел од ГП2.1 со намена Д3 – Спорт и рекреација, бр.07-1891/13 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/11
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 12 став 1 алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ бр.23/2011, бр. 54/2011, бр. 155/12 и бр. 72/13) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. весник на РМ бр. 56/2011 и бр. 162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 30.06.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

За потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Кадино и Мралино локалитет 16 и 17 Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 – измена и дополна за КП бр.381/1 КО Кадино – намена сообраќајница дел од ГП2.1 со намена Д3 – Спорт и рекреација

Член 1

Со ова Одлука се потврдува утврдена намена во Урбанистички план за село Кадино и Мралино локалитет 16 и 17 Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4-измена и дополна донесен од Советот на Општина Илинден со Одлука бр. 07-2577/6 од 17.12.2008 година –намена - сообраќајница дел од ГП2.1 со намена Д3 – Спорт и рекреација.

Член 2

Потребата од донесување на урбанистичко-планска документација од член 1 е утврдена во постапка по поднесени барање бр. 10-4236/1 од 11.08.2011 година, поднесено од лицето **Игор Крстевски** со адреса на живеење ул.10 бр.30 Кадино за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект – семејна станбена куќа со намена (А1/СТ) изграден на КП бр. 381/1 КО Кадино сопственост на Република Македонија, чија што намена не е во согласност со намената на земјиштето - намена - сообраќајница дел од ГП2.1 со намена Д3 – Спорт и рекреација

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/13
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за КП бр.949/1 и дел од КП бр.949/2 КО Илинден со намена – домување, дел сообраќајница

Се објавува Одлуката за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за КП бр.949/1 и дел од КП бр.949/2 КО Илинден со намена – домување, дел сообраќајница, бр.07-1891/14 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1974/12
Од 03.07.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 12 став 1 алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ бр.23/2011, бр. 54/2011, бр. 155/12 и бр. 72/13) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. весник на РМ бр. 56/2011 и бр.162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 30.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А

за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за КП бр.949/1 и дел од КП бр.949/2 КО Илинден со намена – домување, дел сообраќајница

Член 1

Со ова Одлука се потврдува утврдена намена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино донесен од Советот на Општина Илинден со Одлука бр. 07-1102/7 од 27.12.2005 година - намена – домување, дел сообраќајница.

Член 2

Потребата од донесување на урбанистичко-планска документација од член 1 е утврдена во постапка по поднесено барање бр.10-4494/1 од 16.08.2011 година, поднесено од лицето **Никола Јовевски** со адреса на живеење ул.8 бр.15 н.Илинден за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект - деловен објект со намена (Б1-17/ДП) изграден на КП бр. 949/1 КО Илинден сопственост на барателот, чија што намена не е во согласност со намената на земјиштето – домување, дел сообраќајница утврдена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/14
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена за КП бр. 2438/98 КО Илинден

Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена за КП бр. 2438/98 КО Илинден, бр.07-1891/15 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/13
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 22, став (1), точка 1 од Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 12 став 1, алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/2011, бр. 54/2011, бр. 155/12 и бр. 72/13) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник на РМ бр. 56/2011 и бр. 162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 30.06.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена за КП бр. 2438/98 КО Илинден

Член 1

Со ова Одлука се утврди да се донесе урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на намена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино УП вон населено место, донесен од Советот на општина Илинден со Одлука бр. 07-1102/7 од 27.12.2005 година, заради вклопување на бесправно изградени објекти – семејна станбена куќа .

Член 2

Донесувањето на урбанистичко планска документација од член 1 е утврдена во постапката по Барање бр.10-4507/1 од 16.08.2011 поднесено од лицето Руди Велковски со адреса на живеење ул.19 бр.1 Илинден за утврдување на правен статус на бесправно изградениот објект - семејна станбена куќа изграден на дел од КП бр. 2438/98 КО Илинден сопственост на РМ, чија што намена не е во согласност со намената на земјиштето – јавни содржини (мал локално – администаривен центар), утврдена со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино УП вон населено место.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/15
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.1867/2 КО Илинден

Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.1867/2 КО Илинден, бр.07-1891/16 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/14
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 12 став 1 алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/2011, бр. 54/2011, бр. 155/12 и бр. 72/13) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник на РМ бр. 56/2011 и бр. 162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр. 1867/2 КО Илинден

Член 1

Со ова Одлука се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на намена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино донесен од Советот на Општина Илинден со Одлука бр.07-1102/7 од 27.12.2005 година, заради вклопување на бесправно изграден објект-семејна станбена куќа.

Член 2

Потребата од донесување на урбанистичко-планска документација од член 1 е утврдена во постапка по поднесено барање бр.10-4724/1 од 18.08.2011 година, поднесено од лицето **Владимир Ангеловски** со адреса на живеење ул. 1 бр. 104, Скопје за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект семејна станбена куќа со намена (А1/СТ) изграден на КП бр. 1867/2 КО Илинден сопственост на Република Македонија со корисничко право на барателот, чија што намена не е во согласност со намената на земјиштето - стопанство, утврдена со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/16
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.1867/2 КО Илинден

Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.1867/2 КО Илинден, бр.07-1891/17 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1974/15
Од 03.07.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 12 став 1 алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/2011, бр. 54/2011, бр. 155/12 и бр. 72/13) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник на РМ бр. 56/2011 и бр. 162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр. 1867/2 КО Илинден

Член 1

Со ова Одлука се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на намена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино донесен од Советот на Општина Илинден со Одлука бр.07-1102/7 од 27.12.2005 година, заради вклопување на бесправно изграден објект-семејна станбена куќа.

Член 2

Потребата од донесување на урбанистичко-планска документација од член 1 е утврдена во постапка по поднесени барање бр.10-4725/1 од 18.08.2011 година, поднесено од лицето **Владимир Ангеловски** со адреса на живеење ул. 1 бр. 104, Скопје за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект – семејна станбена куќа со намена (А1/СТ) изграден на КП бр. 1867/2 КО Илинден сопственост на Република Македонија со корисничко право на барателот, чија што намена не е во согласност со намената на земјиштето - стопанство, утврдена со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/17
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.48/17 КО Марино

Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.48/17 КО Марино, бр.07-1891/18 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1974/16
Од 03.07.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 12 став 1 алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ бр.23/2011, бр. 54/2011, бр. 155/12 и бр. 72/13) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. весник на РМ бр. 56/2011 и бр. 162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 30.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А

за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр. 48/17 КО Марино

Член 1

Со ова Одлука се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на намена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино донесен од Советот на Општина Илинден со Одлука бр. 07-1102/7 од 27.12.2005 година, заради вклопување на бесправно изграден објект-семејна станбена куќа.

Член 2

Потребата од донесување на урбанистичко-планска документација од член 1 е утврдена во постапка по поднесени барање бр. 10-6481/1 од 31.08.2011 година, поднесено од лицето Слободан Петрушевски со адреса на живеење ул. 408 бр. 4 Марино за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект- семејна станбена куќа со намена (А1/СТ) изграден на КП бр. 48/17 КО Марино сопственост на подносителот на барањето, чија што намена не е во согласност со намената на земјиштето – домување, дел новопроектирана сообраќајница, утврдена со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/18
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.48/17 КО Марино

Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.48/17 КО Марино, бр.07-1891/19 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1974/17
Од 03.07.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 12 став 1 алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ бр.23/2011, бр. 54/2011, бр. 155/12 и бр. 72/13) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. весник на РМ бр. 56/2011 и бр. 162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 30.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А

за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр. 48/17 КО Марино

Член 1

Со ова Одлука се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на намена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино донесен од Советот на Општина Илинден со Одлука бр. 07-1102/7 од 27.12.2005 година, заради вклопување на бесправно изграден објект-помошен објект.

Член 2

Потребата од донесување на урбанистичко-планска документација од член 1 е утврдена во постапка по поднесени барање бр. 10-6482/1 од 31.08.2011 година, поднесено од лицето Слободан Петрушевски со адреса на живеење ул. 408 бр. 4 Марино за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект- помошен објект со намена (ПО/Г) изграден на КП бр. 48/17 КО Марино сопственост на подносителот на барањето, чија што намена не е во согласност со намената на земјиштето – домување, дел новопроектирана сообраќајница, утврдена со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/19
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за неутврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр. 448/1 КО Мршевци

Се објавува Одлуката за неутврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.448/1 КО Мршевци, бр.07-1891/20 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1974/18
Од 03.07.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), член 12 став 1 алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.Весник на РМ бр.23/2011, бр. 54/2011, бр. 155/12 и бр.72/13) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. весник на РМ бр.56/2011 и бр. 162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за неутврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр. 448/1 КО Мршевци

Член 1

Не се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на намена во Урбанистички план за село Мршевци, донесен од Советот на Општина Илинден со Одлука бр. 07-443/3 од 30.12.1998 година, заради вклопување на бесправно изграден објект- деловен објект изграден на КП бр.448/1 КО Мршевци сопственост на Република Македонија, а по поднесено барање од лицето Бранислав Стојановиќ со адреса на живеење ул.1 бр.15 Мршевци за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект – деловен објект со намена (Б4/ДП).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/20
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност за период од 2014-2015 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност за период од 2014-2015 година, бр.07-1891/21 од 30.06.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесеттата редовна седница одржана на ден 30.06.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1974/19
Од 03.07.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

**за усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност
за период од 2014-2015 година**

Член 1

Се усвојува Локалниот акционен план за родова рамноправност за период од 2014-2015 година на Комисијата за еднакви можности на мажи и жени.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Локалниот акционен план за родова рамноправност за период од 2014-2015 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден.

**Арх.бр.07-1891/21
Од 30.06.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

**ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД 2014-
2015 ГОДИНА**

ЈУНИ 2014 ГОДИНА

1. ГЕНЕРАЛНИ ПОДАТОЦИ

Како посебна единица на локалната самоуправа, Општина Илинден е формирана во 1996 година. Територијата што ја опфаќа Општина Илинден претходно била во состав на скопската Општина Гази Баба.

Вкупната површина на Општината е 106,7 км², а според последниот попис на населението извршен во 2002 година, на територијата на Општината живеат 15894 жители, кои живеат во 4298 домаќинства или просечно по 3,7 членови во домаќинство. Густината на населеност изнесува 150 жители/км².

БРОЈ НА НАСЕЛЕНИЕ

Преглед 1. Вкупен број на жители според населени места, домаќинства и станови во Општина Илинден според резултатите од пописот во 2002 година

Населено место	Број на жители	Домаќинства	Станови
Илинден	4931	1307	1509
Марино	3533	1000	1140
Кадино	2090	552	734
Мралино	821	216	252
Ајватовци	232	63	126
Бунарџик	352	97	183
Миладиновци	1276	345	407
Мршевци	651	192	213
Текија	304	76	119
Дељадровци	532	138	191
Бучинци	226	68	98
Бујковци	946	244	280
Вкупно	15894	4298	5252

Преглед 2.Индивидуални домаќинства според типот, големината и составот во Општина Илинден

Тип,големина и состав на домаќинства	Вкупно
Индивидуални домаќинства	4298
Број на членови на домаќинства	1584
Домаќинства со едно семејство	3241
Брачен пар венчани со деца	2300
Брачен пар венчани без деца	699
Мајка со деца	158
Татко со деца	58
Пар невенчани со деца	8
Пар невенчани без деца	18
Домаќинства со две и повеќе семејства	728
Несемејни домаќинства вкупно	329
Несемејни самечки домаќинства	311
Несемејни домаќинства со повеќе членови	18

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Преглед 3.Старосна група на вкупниот број на жители во Општина Илинден според резултатите од пописот во 2002 година

Возраст	Вкупно
Од 0 до 19 години	4394
Од 20-60 години	9368
Над 60 години	2128
Непознато	4
	15894

Преглед 4. Старосна структура на мажи во Општина Илинден според резултатите од пописо во 2002 година

Возраст на мажи	вкупно
Од 0 до 19 години	2253
Од 20-60 години	4921
Над 60 години	1006
Непознато	/
	8180

Преглед 5. Старосна структура на жени во Општина Илинден според резултатите од пописо во 2002 година

Возраст на жени	вкупно
Од 0 до 19 години	2141
Од 20-60 години	4447
Над 60 години	1122
Непознато	4
	7714

ПОЛОВА СТРУКТУРА

Преглед 6. Полова структура

Пол	Процент %	Вкупно
жени	49	7714
мажи	51	8180

НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

Преглед 7. Население според изјаснување за национална припадност во Општина Илинден според резултатите од пописот во 2002 година

Националност	Процент %	Вкупно
Македонци	87,82%	13.959
Срби	5,73%	912
Роми	2,69%	428
Албанци	2,01%	352
Турци	0,10%	17
Останати	1,41%	226

СТРУКТУРА ПО ОБРАЗОВАНИЕ

Образовната структура во една општина претставува важен фактор за општествениот и економскиот развој на Општината. Образовниот процес најповеќе влијае за менување на структурата на работната сила. Особено за одбележување е фактот дека според образовната структура 95,7 % од населението на возраст над 10 години е писмено.

Преглед 8. Образовна структура во Општина Илинден според степен на образование според пописот во 2002 година

Степен на образование	Вкупно
Без школска подготовка	655
Некомплетно основно образование	1771
Основно образование	3774
Средно образование	6157
Вишо образование	120
Високо образование	174

Службен Гласник на Општина Илинден бр.6 Јули 2014 година

Магистратура	/
Докторат	2

Унапредувањето на еднаквоста помеѓу мажите и жените во Република Македонија е поставено во Уставот на Република Македонија, како највисок правен акт, но и во Законот за Еднакви можности помеѓу мажите и жените од 2012 со кои се потврдува заложбата преземена од Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените на ООН, како и другите декларации и документи ратификувани од страна на Р. Македонија (како што се Пекиншката декларација и платформа, како и другите документи кои следуваа).

Остварувањето на еднаквите можности на мажите и жените, гарантира и овозможува еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на јавниот, општествениот и приватниот сектор, кој овозможува остварување на нивните права произлезени од законите на Р.Македонија.

Во тој контекст постигнувањето на родова рамноправност значи да се работи со мажите и жените во сите сектори, но со посебен осврт на оние кои ги донесуваат одлуките и кои влијаат на политиките и активностите на локално и на национално ниво.

Уставот во членот 9 како највисок правен акт ја забранува индиректната и директната дискриминација заснована на пол. Во голем број закони се инкорпорира родовиот концепт како во Кривичниот законик; Законот за извршување на санкции; Законот за средно образование; Законот за високо образование; Законот за здруженијата на граѓани и фондации; Законот за политички партии; Закон за внатрешни работи; Законот за локални избори; Закон за наследување, Закон за семејство; Закон за културата, Закон за радиодифузна дејност.

Во 2006 год. Се донесе законот за Еднакви можности помеѓу мажите и жените кои за прв пат ја институционализира еднаквоста помеѓу мажите и жените и на национално и на локално ниво, т.е. овозможува формирање на комисији на локално ниво и комисија за еднакви можности во собранието на Република Македонија

Комисии за еднакви можности на жените и мажите во единиците на локалната самоуправа имаат за цел да ги инкорпорираат родовата перспектива и еднаквите можности во локалната политика, да ја унапредат состојбата на жените на локално ниво и да ги реализираат стратешките цели на Националниот план за акција за родова рамноправност и на Законот за еднакви можности на жените и мажите. Главна задача на комисиите е да работат на унапредување на состојбата на жените и на обезбедување еднакви можности за мажите и жените на локално ниво преку процесот на изготвување и усвојување на политики, нивно спроведување, мониторинг и евалуација на постигнатите резултати. Комисијата за еднакви можности е должна најмалку еднаш годишно за својата работа да достави извештај до Министерството за труд и социјална политика.

Координатори за еднакви можности на жените и мажите во единиците на локалната самоуправа е лице од општинската администрација со статус на државен службеник кој покрај другите обврските во неговиот делокруг на работа, се занимава и со унапредување на еднаквоста помеѓу мажите и жените и дава поддршка на Комисијата во реализацијата на нејзините надлежности и обврски.

Членови на комисиите за еднакви можности

Членовите на комисиите за еднакви можности и на национално и на локално ниво се составени од избрани советнички/ци. Во многу случаи во единиците на локалната самоуправа кои имаат мал број на советници во комисиите членуваат и надворешни членови како вработени во општината или пак други истакнати преставници на граѓанскиот сектор или индивидуалци. Во комисиите преовладуваат жени, но мора да се потенцира и присуството на мажите во голем број на комисиите.

Во овој Акционен план за родова рамноправност за периодот 2014-2015 опфатени се следните проблеми на кои ќе се ангажира комисијата:

1. Иницијатива за подобрување на информираноста, јакнење на јавната свест и едукација за семејното насилство.
2. Подобрување на условите и информираноста за половото и репродуктивно здравје.
3. Подигнување на свеста на жените за превентивни гинеколошки и мамографски прегледи.

Како средства за истите ќе се одвојат од Буџетот на Општина Илинден во вредност од 60 000 денари кои ќе бидат распоредени во зависност од потребите на иницијативите и проектите.

► Иницијатива за подобрување на информираноста, јакнење на јавната свест и едукација на сите видови насилство

Цели:

- Да се истражи семејното насилство
- Да се подобри информираноста, јакнење на јавната свест и едукација за сите видови насилство
- Соработка со Центар за Социјална работа, Меѓаши, НВО за третман на жртвите кои ќе се охрабрат да го пријават истото.

► Подигнување на свеста на жените за превентивни гинеколошки и мамографски прегледи

Цели :

- Зголемување на свеста за раната превенција и спречување на малигните болести кај жените
- Да се подигне свесноста кај жените за редовни гинеколошки и мамографски прегледи
- Да се подигне свесноста кај сите жени за избор на свој матичен гинеколог
- Да се информираат жените за Програмите на Министерството за здравство.

► Подобрување на условите и информираноста за половото и репродуктивно здравје

Цели:

- Институционална пресметка за бројот на идни пациенти
- Организирање на трибини и флаери во врска со темата
- Иницијатива за добивање на гинеколошка ординација на територијата на Општина Илинден

► Иницијатива за подобрување на информираноста, јакнење на јавната свест и едукација за семејното насилство

Семејно насилство е прикриена реалност во многу домови. На почеток среќно и хармонично, но домот во кој секојдневно се провелаат расправите, физичкото и психичкото насилство, станува пеколно место за живеење. Како прва фаза од оваа иницијатива би било теренско истражување за семејното насилство и обезбедување на релевантни статистички податоци за присуство на семејното насилство. За реализација ќе ни биде потребна институција, која ќе се избере преку комисијата за јавни набавки, а која ќе го изврши истражувањето во временска рамка од 3 до 4 месеци.

Во втората фаза би се работело на подобрување на информираноста како и јакнење на јавната свест на граѓаните од Општина Илинден за видовите на семејно насилство. Во рамки на кампањата ќе бидат одржани предавања и трибини во Домовите на култура во населените места во Општина Илинден, како и во основните и средни училишта. На трибините ќе се соопштат резултати од истражувањето како и едуцирање за видовите семејно насилство како и заштита на жртвите од истотото. Граѓаните за овие трибини и предавања ќе бидат известени преку социјалните медиуми, интернет страната на општината, постери и плакати, дневни весници, ТВ медиуми. За подобро информирање и доближување на проблемот до секој граѓанин на овие трибини ќе поканиме и стручни лица кои се занимаваат со оваа проблематика, психолог, педагог, претставници од шелтер центар, претставници од Меѓаши. Трибините и предавањата ќе бидат наменети за посебни целни групи: мажи, жени и деца, на кои ќе им биде објаснето каде може да побараат стучна помош доколку се жртви на семејно насилство. Потребно време за реализација 4 месеци.

Во третата фаза теренски ќе работат членовите на Центарот за социјална работа од Општината и претставници од НВО, кои би изглегле на терен и регистрираните жртви би ги охрабрувале да го пријават семејното насилство. Заstraшувачки се податоците дека секоја четврта жена е жртва на семејно насилство, а секоја втора на психичко насилство. Во последните неколку години во Македонија има пријави и од мажи, кои трпат насилство, но од своите деца. Ниедно насилство не е оправдано и никој не смее да биде психички и физички малтретиран. Временска рамка од 4 до 5 месеци.

Во четвртата фаза ќе се работи на отворање на семеен центар преку јавно приватно партнерство кој ќе се занимава со третирање на проблематиката со семејно насилство, но и ќе нуди психо-социјални услуги, поддршка и третман на сите жртви.

► Подобрување на условите и информираноста за половото и репродуктивно здравје

Потребата од ваква иницијатива е повеќе од неопходна. Во помалите населени места информираноста за сексуалното и репродуктивно е на значително ниско ниво (ова особено се однесува за повозрасните жени, додека кај помладата популација имаме поголем напредок во тој однос). Жените во нашата општина, исто така немаат гинеколошка ординација во рамките на општината, што е уште еден дополнителен проблем при грижата за своето репродуктивно здравје.

Во првиот чекор треба институционално да се пресмета колкава е потребата од вакво нешто. Статистички со бројки да се утврди за колкав број пациенти би станувало збор. Исто така во тој контекст, во соработка со локалните невладини организации е добро да се направи анкета меѓу граѓаните, за тоа колку се тие самите свесни за грижата на своето репродуктивно здравје, и какви им се условите, како и нивно лично видување по овие прашања.

Во вториот чекор, невладиниот сектор, во соработка со здравствените институции, на територија на Општината, треба да поработат на подигнувањето на свеста кај граѓаните во грижата за своето репродуктивно здравје, преку трибини и флаери.

Во третиот чекор, врз основа на овие добиени податоци да се поткрене иницијатива, до Советот на Општината, да се побара лиценца за гинеколог и отворање на ваква ординација на територија на општина Илинден до Министерството за здравство на РМ. Со ова се потврдува институционално барањето на граѓаните, и треба да се чека одговор од страна на Министерството за здравство, кој се надеваме ќе биде позитивен.

Во последниот чекор (доколку дојде до исполнување на барањето за лиценца за гинеколог и гинеколошка ординација), се прави анализа на бројките во еден период на 6 месеци по отворањето. Колку граѓаните го посетуваат, колку процентуално се жени, каква промена се случила и колку се тие задоволни од услугата.

► Подигнување на свеста на жените за превентивни гинеколошки и мамографски прегледи

Службен Гласник на Општина Илинден бр.6 Јули 2014 година

Здравјето понекогаш ни станува важно и стануваме свесни за него тогаш кога ќе го изгубиме. Како причини за тоа се нашето невнимание, неедуцираност и незнание.

Како прва фаза би се одржувале средби со жените по населени места во Општина Илинден во Домовите на култура за одржување на трибини на тема: „Важноста од рани превентивни гинеколошки и мамографски прегледи“. Тоа би се одвивало во период од 3 месеци.

Потоа како наредна фаза би организирале „Недела за борба против ракот на дојка“ и „Недела за борба против ракот на грлото на матка“. Во рамките на тие недели би се организирале трибини во Домот на култура во Општина Илинден како и би се изработиле брошури, флаери на дадените теми, а на крај ќе се организира музички хепенинг. Како соработници ќе се поканат здружението против рак на дојка „Борка“, Невладини организации, Здравствени институции. Тоа би се одвивало во период од 5 месеци.

Комисијата за еднакви можности на мажи и жени ќе се ангажира и на одредени проблеми кои се воочени и ќе се анализираат за да во иднина се работи и на нив, а тоа се:

- ▶ Законска регулатива на самохран родител
- ▶ Унапредување на грижата за стари и изнемоштени лица
- ▶ Подобрување на условите за живот на лицата со посебни потреби

Членови на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите:

Каранфиловска Фросина

Срафимовска Анита

Најдовска Трајанка

Димитријевска Стефанија

Богдановски Никица

Координатор на Комисијата за еднакви можност на жените и мажите

Ана Аначкова

**Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите
Претседател
Анита Серафимовска с.р.**

СОДРЖИНА

- 1.Решение за објавување на Одлуката за превземање на основачките права и обврски над постојните основни училишта на подрачјето на општина Илинден, бр.08-1974/1 од 03.07.2014 година,
- 2.Одлука за превземање на основачките права и обврски над постојните основни училишта на подрачјето на општина Илинден, бр.07-1891/3 од 30.06.2014 година,
- 3.Решение за објавување на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина Илинден, бр.07-1974/2 од 03.07.2014 година,
- 4.Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина Илинден, бр.07-1891/4 од 30.06.2014 година,
- 5.Решение за објавување на Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, бр.08-1974/3 од 03.07.2014 година,
- 6.Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, бр.07-1891/5 од 30.06.2014 година,
- 7.Решение за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, бр.08-1974/4 од 03.07.2014 година,
- 8.Програма за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, бр.07-1891/6 од 30.06.2014 година,
- 9.Решение за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино-Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014-2024 година, бр.07-1974/5 од 03.07.2014 година,
- 10.Одлука за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино-Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014-2024 година, бр.07-1891/7 од 30.06.2014 година,
- 11.Решение за објавување на Одлуката за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска документација за хотелски комплекс Бест Вестерн хотел Белви на КП бр.1762/1 КО Илинден, општина Илинден, бр.08-1974/6 од 03.07.2014 година,
- 12.Одлука за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска документација за хотелски комплекс Бест Вестерн хотел Белви на КП бр.1762/1 КО Илинден, општина Илинден, бр.07-1891/8 од 30.06.2014 година,
- 13.Решение за објавување на Одлуката за одобрување за поставување на TDOA Приемник на Домот на култура Илинден, бр.08-1974/7 од 03.07.2014 година,
- 14.Одлука за одобрување за поставување на TDOA Приемник на Домот на култура Илинден, бр.07-1891/9 од 30.06.2014 година,
- 15.Решение за објавување на Заклучокот бр.08-1974/8 од 03.07.2014 година,
- 16.Заклучок бр.07-1891/10 од 30.06.2014 година,
- 17.Решение за објавување на Заклучокот бр.08-1974/9 од 03.07.2014 година,

18.Заклучок бр.07-1891/11 од 30.06.2014 година,

19.Решение за објавување на Одлуката за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28-локалитет 13-измена и дополна-Општина Илинден плански период 2008-2018 Синтезен план - намена – Д1 парковско зеленило КП бр.257/11 КО Марино, бр.08-1974/10 од 03.07.2014 година,

20.Одлука за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28-локалитет 13-измена и дополна-Општина Илинден плански период 2008-2018 Синтезен план - намена – Д1 парковско зеленило КП бр.257/11 КО Марино, бр.07-1891/12 од 30.06.2014 година,

21.Решение за објавување на Одлуката за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Кадино и Мралино локалитет 16 и 17 Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 – измена и дополна за КП бр.381/1 КО Кадино – намена сообраќајница дел од ГП2.1 со намена Д3 – Спорт и рекреација, бр.08-1974/11 од 03.07.2014 година,

22.Одлука за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Кадино и Мралино локалитет 16 и 17 Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 – измена и дополна за КП бр.381/1 КО Кадино – намена сообраќајница дел од ГП2.1 со намена Д3 – Спорт и рекреација, бр.07-1891/13 од 30.06.2014 година,

23.Решение за објавување на Одлуката за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за КП бр.949/1 и дел од КП бр.949/2 КО Илинден со намена – домување, дел сообраќајница, бр.08-1974/12 од 03.07.2014 година,

24.Одлука за потврдување на намена утврдена во Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за КП бр.949/1 и дел од КП бр.949/2 КО Илинден со намена – домување, дел сообраќајница, бр.07-1891/14 од 30.06.2014 година,

25.Решение за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена за КП бр. 2438/98 КО Илинден, бр.08-1974/13 од 03.07.2014 година,

26.Одлука за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена за КП бр. 2438/98 КО Илинден, бр.07-1891/15 од 30.06.2014 година,

27.Решение за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.1867/2 КО Илинден, бр.08-1974/14 од 03.07.2014 година,

28.Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.1867/2 КО Илинден, бр.07-1891/16 од 30.06.2014 година,

29.Решение за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.1867/2 КО Илинден, бр.07-1974/15 од 03.07.2014 година,

30.Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.1867/2 КО Илинден, бр.07-1891/17 од 30.06.2014 година,

31.Решение за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.48/17 КО Марино, бр.08-1974/16 од 03.07.2014 година,

32.Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.48/17 КО Марино, бр.07-1891/18 од 30.06.2014 година,

33.Решение за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.48/17 КО Марино, бр.08-1974/17 од 03.07.2014 година,

34.Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.48/17 КО Марино, бр.07-1891/19 од 30.06.2014 година,

35.Решение за објавување на Одлуката за неутврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.448/1 КО Мршевци, бр.08-1974/18 од 03.07.2014 година,

36.Одлука за неутврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена на КП бр.448/1 КО Мршевци, бр.07-1891/20 од 30.06.2014 година,

37.Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност за период од 2014-2015 година, бр.08-1974/19 од 03.07.2014 година и

38.Одлука за усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност за период од 2014-2015 година, бр.07-1891/21 од 30.06.2014 година.